

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА



БИТОЛА
НИЗ ВЕКОВИТЕ

VIII

БИТОЛА, 2005 год.

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

БИТОЛА НИЗ ВЕКОВИТЕ
VIII

БИТОЛА ВО XIX ВЕК
– економски простиралиштет –

UNIVERSITY „ST. KLIMENT OHRIDSKI“
FACULTY OF EDUCATION – BITOLA

**BITOLA THROUGH CENTURY
VIII**

**BITOLA IN THE XIX CENTURY
– economical prosperity –**

BITOLA, 2005

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА

БИТОЛА НИЗ ВЕКОВИТЕ
VIII

БИТОЛА ВО XIX ВЕК
– економски просперитет –

БИТОЛА, 2005

Издавач:

Педагошки факултет – Битола

Библиотека: Историски теми

За издавачот

Проф. Симеон СИЛЈАНОВСКИ, акад. сликар – декан

Редакција:

Д-р Александар СТЕРЈОВСКИ, одговорен уредник

Д-р Златко ЖОГЛЕВ

CIP - Каталогизација во публикација,
Матична и универзитетска библиотека
„Св. Климент Охридски“, Битола.

911.375 (497.17 Битола) : 93 „15“ (063)

ЈАВНА трибина „Битола во XIX век“ (2004; Битола)

Битола низ вековите. VIII, Битола во XIX век / [редакција Александар Стерјовски (одговорен уредник), Златко Жоглев]. - Битола : Педагошки факултет, 2005. - 74 стр.: 24 см.-
(Библиотека Историски теми)

На наспор. насл. стр.: Bitola through century. VIII, Bitola in the XIX century. - Тираж 300. - Фусноти кон текстот.

1. Гл. ств. насл. 2. Стерјовски, Александар
а) Битола - Историја - 19 в

Александар СТЕРЈОВСКИ

ВОВЕД

Како и во минатата, 7-мата по ред, таќа и на оваа Јавна трибина „Битола низ вековите“ вниманието ѝ задржуваат на најзначајното, најбурното и за истражување најинтересното 19-ти век. Пак се сконцентрираат на доселувањата и доселениците и заклучуват дека Битола забрзано ѝ менувала етничкиот состав христијанизирајќи се, но и европизирајќи се, тоа именуваат како задржиме, исто таќа, на мошне значајната страна од историјата на градот, на економскиот простиерател.

Токму во овој век Битола ѝ доживува „звездението мијови“ од својата историја. Синтагматичка „Да ѝ вратиме сјајот на Битола“, што е во честта фреквенција, всушност значи да ѝ вратиме значењето и простиерателото што ѝ имал поиздади градот.

За тоа многу услови поиздадуваат. Во почетокот на овој век укинат е озеленетиот јаничарски кортес, во 1834 год. ликвидиран е тимарско-сийахискиот систем, на 18.II.1856 год. објавен е „Хашшишери孚“, со кого се даваат поиздади права на до вчера пошигнатото христијанско население и му се овозможува да стапе значаен економски фактор. Османлиската империја по Кримската војна (1853–1856) морала да ѝ оѓава и порештите за спиранскиот кайтак и пропектот на стоки од и за Европа се интензивира. Кореиграна е и осовременетата е и пактичката мрежа. Се поиздадат првиот железнички пруги, една, во 1894 год. ја поиздадува Битола со морето, со Солун. Во градот се стапаат Третата армија со броен воен атарат и седиштето на администрацијата на Ромелискиот ејалет, со што Битола станува важен центар.

Тоа е фундаментот врз кој се поиздади бурниот простиерател што ѝ имал градот. За дел од него ќе се запознаеме од рефератите што ќе бидат изнесени денеска.

Според восстановената традиција првично ќе ѝ промовираме зборникот од минатата Јавна трибина. Тоа ќе ѝ пактрави проф. д-р Јован Талевски, вонреден професор на Педагошкиот факултет во Битола. Напоменувам дека тоа изнесувањето на рефератите, ќе може да се поиздадуваат прашања, ќе може да се дискутира и доиднува за темата што ја обработуваме.

Никола В. ДИМИТРОВ

Географско-историски преглед на стопанскиот подем на Битола во XIX ВЕК

Бо повеќемилениумското постоење на Битола како урбана населба, регистрирани се безброј периоди на издигнувања и падови. Вирочем како и лубето така и градовите можат да се иофалат со периоди на економски просперитет и благосостојба, но и на периоди на немоќ, сиромаштија и бесперспективност. Сепак, Битола во текот на XIX век повеќе била исполнета со настани кои оделе во прилог на историско-географскиот стопански подем на градот и на одредена демографско-етничка позитива на популацијата во населбата. Така, благодарение на миграциите село-град, геостратешката положба и разновидноста на стопанските дејности, Битола во текот на XIX век забрзано општествено-економски и демографско-етнички квалитетно просперира, достигнувајќи ја славата на највисоките, најценетите и најбогатите населби во европскиот дел на Турската Империја, по Цариград и Солун.

Градот уште во првите години на XIX век станува прибежиште на илјадното новодојдено население. Имено, бегајќи од тешкиот и несигурен живот, насиљбите и пљачкањата на разбојничките банди, бегалското население излезот го бара во забрзано доаѓање во Битола. Бегањето од селата обично ги погодило и зафатило оние сиромашниселани кои немале своја земја. Доаѓајќи во градот тие најчесто се насељувале во периферните делови на Битола. Основно нив-

но занимање било земјоделството, а особено градинарството. Меѓутоа, дел од новите доселеници биле користени и во занаетчиството, и тоа како евтина работна рака, како чираци или калфи. Покрај македонските рурални доселници, доминантна група бегалци биле и Власите кои доселувајќи се во Битола, веднаш се зафатиле со работата што најдобро ја знаеле, а тоа биле трговијата и занаетчиството.

Приливот на населението во текот на XIX век предизвикува популацијски пораст на Битола. Само за илустрација, бројот на жители во почетокот на XIX век изнесувал 15.000 (1805 год., според Пуквиљ), во средината на векот се искачил на 46.000 жители (1856 год., според Белег де Бига), а на крајот на XIX век достигнал и над 60.000 жители¹. Впрочем, за периодот 1805 – 1856 година, или за 50 години, бројот на жители во градот се зголемил за 31.000 жители, или за 206,7 %, а за периодот од 1856 година до крај на XIX век, градот се зголемил за 14.000 жители, или за 34,4%. Според тоа, вкупното зголемување на населението во Битола во деветнаесеттото столетие изнесува 45.000 жители, или пораст од 300%, односно градот се зголемил за трипати.

Напоредно со зголемување на жителите во Битола, градот започнал да го „движи етерот на промените“ кој, во текот на XIX век, извршил голема трансформација од типична ориенталска населба, во град мешавина исток-запад, односно во град кој се менувал според интересите, желбите, потребите и можностите.

Така, уште во првите децении на XIX век, градот започнал да ја доживува својата прва трансформација кога Битола станува седиште на Румелискиот сјалет², претворајќи се во една од најважните

¹ Податок изнесен на трибината *Битола низ вековите*, VII по ред, одржана на 03. 11. 2003 година, на тема: *Битола во XIX век – доселувања и доселеници*. Никола В. Димитров, *Миграции на доселувања и демографски промени во Битола во XIX век*.

² Годината кога Битола за првпат станува седиште на Румелискиот сјалет разни автори различно ја наведуваат. Борис Чипан, (1978) *Македонските градови во XIX век и нивната урбана историја*, МАНУ, Скопје, стр.92, „...Од 1816 година Битола е седиште на Румелискиот сјалет, податок кој градот до рангира на прво место во европскиот дел на Турција“; Милот Хр. Константинов, (1961) *Занаите и еснафи во Битола и околината*, Научно друштво, Битола, стр.15, „...префрлувањето на седиштето на вилаетот е во 1819 година од Софија во Битола.“; Јован Хаџи Васильевић, (1911) *Град Битола*, стр.60, „...По совладувањето на Албанците 1829/30 година, со која прелика во Битола дошол и тешкото земјотресе во 1856 година, Битола постепанала и главно административно средиште за сите краишта од скопскиите, призренскиите и скадарскиите краеви, па кога тоа и до самата граница со Грција... Во времето на донесувањето на Танзиматот во 1835 година, Битола станува седиште на Румелијскиот ви-

трансмисии на султанската власт во Европска Турција, а за кое репшителна улога одиграле воено-стратешките, политичките и сообраќайните прилики.

Новата воено-административна положба овозможила градот забрзано да се развива, прво како занаетчиски и трговски, а потоа и како општествено-политички, образовен, верски и културен центар не само за југозападниот дел на Македонија, туку и пошироко во Балканскиот Полуостров.

Ваквата нова зајакната воена положба на Битола овозможи успешна одбрана од арамиските напади во 1832 и 1833 година, за разлика на оној од 1806 година кога градот бил опљачкан од страна на Али Паша Јанијски³.

Особено виден напредок од стопанските граници добива занаетчиството за кое, не случајно, целиот XIX век бил наречен како златна епоха на занаетчиството.

Уште од почетокот на XIX век податоците сведочат за растеж и појава на нови занети во Битола. Во 1827 година се споменува дека во Битола постојат 30 еснафи⁴ со над 70 видови разни занети⁵ и над 1.400 дуќани и работилници⁶. Бројките покажуваат дека во почетокот на XIX век во Битола околу 1.500 луѓе директно биле поврзани со занаетчиството, кои пак заедно со своите семејства давале приближен број од околу 8.000 лица, или близу три четвртини (75%) од населението во градот зависело од приходите од занаетчиството. Според тоа, со сигурност можеме да тврдиме дека во првите децении на XIX век Битола била исклучиво занаетчиски град кој го опслужувал не само градското, туку и селското население.

³ лаја, седиште на Румели-валиси.“; Христо Андонов Полјански, (1972) *Кон историјата на тирговијата на Битола во 1856 година*, Гласник на Институтот за национална историја (ГИНИ), Година XVI, број 3, Скопје, стр.203, „...Со султански Хайшишериф од 21 јуни 1836 година, Битола е обределена за главно седиште на Румелија.“

⁴ Борис Ќоропановски, (1986) *Битола низ вековите*, Битола, стр. 19 – 20.

⁵ Крсте Битоски, (1966) *Прилог кон проучувањето на битолскиите еснафи и нивната општеславена улога во XIX век*, ГИНИ, година X, број 1, Скопје, стр. 137 – 163.

⁶ Милош Х. Константинов, (1961) *Занети и еснафи во Битола и околината*, Научно друштво, Битола, стр. 163.

⁶ *Турски документи за македонската историја*, том V, (1827 – 1839), Скопје, 1958 година, стр. 17 – 19, документ бр. 184 од 1827, сицил 96, лист 54 – 55.

Во наведениот период се спомнуваат следниве еснафи со нивниот број на дуќани: бакали (97 дуќани), лебарски-фурнациски (11 продавници за леб), месарски-касапски (10 – 13 дуќани), брашнарски-воденичарски (30 воденици), житарски⁷, зарзаватчии (6), ќурчиски (22 дуќани и уште 16 ќурчиски дуќани со јагиешка кожа)⁸, градежен-дулгерски еснаф⁹, еснаф за табаци (19 дуќани), сарачиски (40), папучиски (77), мутавџиски (9)¹⁰, чојаџиски (14), кујунџиски (28), јорганджиски (7), калајџиски (27), берберски (31), бакарџиски (7), бојаџиски (30), ќеберџиски (65 дуќани и уште 97 дуќани на шивачи на ветво и кебеции), дрводелски (29), безирџиски (8), бурекчиски (8), меанџиски (44), гребенари (7-8), чулхациски (21 во 1832 год.), казанджиски (5 во 1832 год.), собаџиски (31), самарџиски (21 во 1832 год.), калајџии (7 пред 1836 год.), такацијски (3 – 4), мумџиски (5 – 6), демерџиски (8), симитчиски (35), леблебеџиски (6)¹¹, ахтарски (17)¹².

Ако кон ова ги додадеме и 20-тината крупни трговци¹³ и педесетината черчиски или трговци на ситно¹⁴, се добива впечаток дека Битола веќе забрзано се развиваала како занаетчиско-трговски град – епитет кој Битола ќе го ужива низ целиот XIX век.

Во прилог на погоре изнесеното ги наведуваме и следниве аргументи. Имсно, во 1838 година во градот работеле над 800 трговци Турци и 700 привилегирани занаечии¹⁵. Во Дефтерот (попис) за имињата и цизието (данок) на рајата (зависни христијани) од Битола и Битолската каза, кој заради трговија се наоѓа во други места, стои дека

⁷ *Турски документи за...*, том I, (1800-1803), Скопје, 1951 год., стр. 86 – 96 , бр. 161 од 1802, сицил 76.

⁸ Исто, том III, (1809 – 1817), Скопје, 1955 година, стр. 71, сицил 76.

⁹ Исто, Том V, (1827-1839), Скопје, 1958 година, стр. 87, бр. 36 од 1836, сицил 103, лист 5.

¹⁰ Исто, том V, (1827-1839), Скопје, 1958 год., стр. 17 – 19 , бр. 184 од 1827, сицил 96, лист 54 – 55.

¹¹ Крсте Битоски, (1966) *Прилоз кон проучувањето на битолскиите еснафи и...*, стр. 141 – 151.

¹² Милош Хр. Константинов, (1961) *Занаеши и еснафи во Битола и околината...*, стр. 36.

¹³ Така, во 1829 година се споменува примерот со трговецот Анастас Цалис од Битола, кој тргувал „по суво и море со Западна Европа, Персија и Индија“, што не значи дека во таа трговија бил и осамен. *Турски документи за македонската историја* (1827 – 1839), том V, Скопје, 1958 год., стр. 53 – 56.

¹⁴ Крсте Битоски, (1966) *Прилоз кон проучувањето на Битолскиите еснафи и...*, стр. 140 и 151.

¹⁵ *Битолски кадиски сицили-реџисири* (необјавен превод на Историски архив – Битола), сицил 104, лист 11 од 1838 година.

во периодот на 1840/41 и 1842 година¹⁶, од вкупно 4698-те христијански возрасни машки лица данокоплаќачи¹⁷, жители на 10-те христијански маала, 255 лица биле заминати од Битола заради трговија¹⁸.

Во друг извор и според нецелосни податоци од пописот од 1837/38 година¹⁹ на недвижните вакафски имоти од вакафите во Битола на седум поголеми џамии, регистрирани се: над 70 видови занаети, 911 дуќани, две грнчарски работилници, една керамидилница, 30 воденици, 10 фурни, 12 месани, 2 кафеани, 12 анови, 4 амами итн. Според овој извор за дел од запаечиското стопанството на Битола, заминати со најбројни дуќани биле: терзиите со 138 дуќани, свиларите со 92, бакалите со 64, платнарите со 56, папуџиите со 54, сарачите со 37,

¹⁶ *Турски документи за историјата на Македонија – јадови од XIX век*, книга II, Архив на Македонија, Матица Македонска, Скопје, 1997 година, (превод, редакција и коментар м-р Драги Ѓорѓиев), стр. 11 – 113.

¹⁷ Од податоците изнесени во Дефтерот се гледа дека данокоплаќачи биле сите машки христијани на возраст од 12 до 65 години. Ослободени од плаќање данок биле неспособните машки лица, старите лица со над 65 години, како и сите женски лица и децата до 12 годишна возраст.

¹⁸ Преглед на вкупниот број лица данокоплаќачи во Битола и онис заминати во други места заради трговија, гледано според името на маалата и според местата на привремен престој (составил НВД)

| ред. бр. | Име на маалото | Вкупен број христијански данокоплаќачи машки лица | Вкупно во Битола | Вкупно заминати лица заради трговија |
|----------|-------------------|---|------------------|--------------------------------------|
| 1. | ПОП РИСТО МЕЧКАТА | 783 | 728 | 55 |
| 2. | ПОП АТАНАС | 544 | 521 | 23 |
| 3. | ПОП ТРАЈЧЕ | 825 | 794 | 31 |
| 4. | ПОП РИСТО ДРАГОР | 597 | 561 | 36 |
| 5. | ПОП ВАСИЛ | 222 | 205 | 17 |
| 6. | ЦРКВА МААЛО | 265 | 250 | 15 |
| 7. | ПОП ДИМИТРИ | 308 | 296 | 12 |
| 8. | ПОП ЈОРГАКИ | 471 | 437 | 34 |
| 9. | ПОП НАУМ | 341 | 324 | 17 |
| 10. | ПОП АТАНАС | 342 | 327 | 15 |
| Вкупно | | 4698 | 4443 | 255 |

Најповеќе од лицата заминати од Битола заради трговија биле сконцентрирани во Истанбул – 132 лица, во Белград 35 лица, во Романија 15, Анадолија 11, во Дамаск 6, во Лариса и Измир по 5 лица, Солун 4, во Скадар, Ерусалим, Егинет и Јанина по три лица, во Одрин, Серес, Елевтиница, Сивас и Михалич по две, и по едно лице имало во Ниш, Митилена, Света Гора, Лофча, Пловдив, Скопје, Орахово, Германија, Призрен, Морса, Крит, Трикала, Кипар, Кожани, Штип, Босна и Менфис.

¹⁹ *Турски документи за историјата на Македонија – јадови од XIX век*, книга I, Архив на Македонија, Матица Македонска, Скопје, 1996 година, (превод, редакција и коментар м-р Драги Ѓорѓиев и м-р Ахмет Шериф), стр. 153 – 217.

бојациите со 29, крзнарите, берберите и билкарите со по 26 дуќани, златарите со 22, тутунски 21, ковачки 21, влачарски 19, браварски 17, леблебедиски 15, абациски 13, арабациски 13, дуќани за јачмен 10, чешларски 9, алвации 8; со по 7 дуќани биле налбатите, калајџиите, дуќани за жсле, самарџии и мутафчиите; со по 6 дуќани биле кафешите, столарите, стариарите и грнчарите; по 5 имале чибукчиите, шапкарите, писарите и пушкарите; по 3 дуќани имале јорганджиите, арпаџиите и дуќани за служење храна, дуќани за садови; со по 2 дуќани биле застапени кондурациите, ножарите, саатчиите, бардакчиите, ситничарите, чаркчиите, бозаџиите, ситарите, дуќани за мириси, за конци, за јажина, свеќари, и грнчарски работилници и со по еден дуќан биле застапени лекарите, чирапчиите, лебарите, сарофите, галантериите, мутафчиите, кантарциите, семенарите, ќумурџиите, фишекчиите, ковачки, лимарски, шивачки, копчарски, кантаријски, брашнарски, касапски, керамидница и дуќаните за чоја, за врвци, за локум, за зеленчук, за стакло, за кутии, за бурмут, за доктор, за памук, за леб, за опинци. Во истиот извор среќаваме и 42 непознати, неколку празни и изгорени дуќани. Од вкупниот број 911 регистрирани дуќани, 778 биле во сопственост на муслимани, или 85,4%, а 97 дуќани, или 10,6%, биле во сопственост на христијани и 36 дуќани, или 4%, во сопственост на Еvreи.

Во истиот период во Битола, покрај Безистенот со 86 дуќани, се споменуваат и следните чаршии: Џарска чаршија и Чаршија на терзиите²⁰, Чаршија на кебеџиите²¹, Сточен пазар, Кестен пазар, Рибји пазар, Пазар за масло²², Ерејска чаршија, Влашка чаршија, Стамбол чаршија, Дембел чаршија, како и над 15 други места кои биле именувани како пазари со турски имиња, а кои подоцна биле сменети со македонски²³.

Сепак вистинската цифра на дуќаните и трговските складови во Битола за периодот од 1836 – 1842 година изнесувала 1.800 – 2.000²⁴. Тоа значи дека во четвртата деценија на XIX век со занаетчиство во

²⁰ Турски документи за..., том I, (1800 – 1803), Скопје, 1951 година, стр.95 – 98, документ бр. 192 од 1801, сицил 78. стр. 118 – 119.

²¹ Исто, том V, (1827-1839), Скопје, 1958 година, стр. 44, бр. 159 од 1828, сицил 99.

²² Исто, том V, (1827-1839), Скопје, 1958 година, стр. 94, бр. 88 од 1837, сицил 103, лист 18.

²³ Милош Хр. Константинов, (1961) *Занаетчији и еснафи во Битола и околината...*, стр. 67 и 68.

²⁴ Крсте Битоски, (1966) *Прилог кон проучувањето на битолскиот еснафи и...*, стр. 152.

Битола се занимавале над 2.000 лица кои издржувале помеѓу 10.000 до 15.000 лица, што претставува близу половина (50%) од вкупното население во градот.

Според тоа, речиси цел град во пазарните денови²⁵ наликувал на едно големо пазариште, кое од центарот се протегало кон периферијата на градот и каде во растурени над 30 одделни делови се вршело продажба на разновидна стока по мостовите, по улиците и слично.

Ваквото развиено занаетчство, поткрепено со развиената трговија, ја ставаше Битола во групата на градови со најразвиен стопански живот, веднаш по Цариград и Солун во Европска Турција. Битолските трговци и занаетчи, како во минатите векови така и во XIX век, учествуваа масовно на панаѓурите во Македонија (Серез, Прилеп, Маврово кај Костурското Езеро, Струга, Дебар, Долјани близу Петрич²⁶, Аврет Хисар близу Кукуш, Серфице, Енице Вардар и на други места),²⁷ и на панаѓурите во Лозница, Вальево, Ќуприја, Рудник, Заечар и други²⁸, како и на панаѓурите во Лайпциг, Виена, Пешта итн.²⁹.

Непосредно пред и по Кримската војна (1853/56), Битола доживува најголем процут, издигнувајќи се како мошне значаен стопански, политички, воен и просветно-културен центар. Од тоа време датираат и посетите на поголемите трговци од Битола, кои речиси секоја година посетувале повеќе панаѓури во Европа купувајќи разновидна стока од кожа, разни индустриски производи, кинкалерија и слично. За ова ни сведочи податокот дека во 1851 година, кога многу трговци од Битола, Прилеп, Охрид, Клисуре и Велес отишле во 1852

²⁵ „...До 1832 година во Битола пазарен ден бил недела, а поради тоа ишто христијаните во тој ден не работашат, преместен бил во сабота, но бидејќи во сабота не работашат Евреите, преместен бил во понеделник. Така, од 1832 година како пазарен ден бил одреден понеделник.“ Исто, том V, (1827 – 1839), Скопје, 1958 година, стр. 63, бр. 53 од 1832, сијил 100, лист 6.

²⁶ Данчо Зографски, (1967) *Развиток на каштилисничкиот елемент во Македонија за време на турскоото владеење*, Скопје, стр. 48 – 52.

²⁷ Милка Здравсева, (1986) *Македонија во меѓународниот сообраќај и тарговија во XVIII и почетокот на XIX век (1699 – 1815)*, Скопје, 125 – 126.

²⁸ Крсте Битоски, (1966) *Кнежевството Србија како пазар и транзитна тарговија за македонскиот тарговци во XIX век (до 70-тиште години)*, ГИНИ, год. X, број 2 – 3, стр. 121/122.

²⁹ Данчо Зографски, (1967) *Развиток на каштилисничкиот елемент..., стр. 298.*

година во Висна и се враќале со купена стока која ја пренесувале со околу 400 камили³⁰.

Во текот на XIX век многу трговски фирмии од Битола имале свои филијали во Солун, Виена, Лайпциг, Трст, Венеција, Марсеј, Лондон, Париз, Будимпешта, Цариград, Белград, Задар, Сараево, Пловдив, Софија, и други важни трговски центри. Интензивни трговски врски биле одржуваани со: Русија, Франција, Англија, Австро-Италија, Швајцарија, Бугарија, Србија, Романија, Италија, Прусија (Германија), Египет, Персија, Индија и со други земји.

За стопанскиот подем на Битола ни сведочи тврдењето на англскиот политичар и дипломат Хенри Леард кој во 1839 година, поминуваќи низ градот, го забележал следнovo: „Битола е голем град и главен град на Румелија... Јазарите во градот се простирани и добро снабдени со домашни и странски производи и стоки“³¹. Слична констатација добиваме и десетина години подоцна од извештајот на англскиот конзулат во Битола, Џон А. Лонгворт, од 1852 година кој, меѓу другото, го забележал и следнovo: „...и довеке од кој и да е турски град што сум го видел во внатрешноста добива изглед на турска раздвиженост, обновување и простирање“³².

Веќе во средината на XIX век занаетчеството и трговијата стануваат најсилна врска на Битола со стопанството на Европа, по и со воневропските држави. Битолското занаетчичество во 1862 година е присутно на светската занаетчиска изложба во Лондон³³. Во тој период бројот на занаетчиските и трговските дуќани во Битола достигнува највисок врв од над 2.000 дуќани³⁴ (2.065³⁵), со околу 140 видови разновидни занаети и професии, со над 70 еснафски организацији³⁶ (во 1856 година од вкупно 69 еснафи, 41 биле христијански (59,4%), 19 му-

³⁰ Данчо Зоградски, (1976) *Извештај на британските конзули во Битола од шесеттина години на XIX век*, ГИНИ, год. XX, бр. 1, Скопје, стр. 215; Данчо Зографски, (1967) *Развојот на китапштапскиот елемент*..., стр. 298.

³¹ А. Матковски и П. Ангелакова (1974) *Патувањето на двајца Англичани низ Македонија во 1839, 1842 и 1844 година*, ГИНИ, год. XVIII, бр. 1, Скопје, стр. 236 и 237.

³² Христо Апдонов Полјански, (1982) *Британски документи за историјата на македонскиот народ*, том III (1848 – 1856). Архив на Македонија, Скопје, док. бр. 90 од 12. 02. 1852 година, стр. 148 – 150.

³³ Милош Хр. Константинов, (1961) *Занаети и еснафи во Битола и околината*..., стр. 21.

³⁴ Крсте Битоски, (1966) *Прилог кон проучувањето на битолскиот еснаф* и..., стр. 152.

³⁵ Милош Хр. Константинов, (1961) *Занаети и еснафи во Битола и околината*..., стр. 103 – 106.

³⁶ Исто, стр. 70.

слимански (27,6%) и 9 еврејски (13,0%)³⁷. Најбројни занаети биле: кондурации (122), шивачи на старо облекло (101), сидари (100), бербери (104), фурнации (95), папуции (77), терзии (70), ткајачи (65), млекари (49), дограмации (48), опинчари (41), сарачи (40), меанции (44), ковачи (38), налбати (33), касапи (32), кујунции (31), бербери (31), воденичари (30) итн.³⁸ (Види табела 1).

Според овие податоци, нашите пресметки говорат дека во средината на XIX век во Битола со занаетчиство се занимавале две до три илјади луѓе, кои обезбедувале егзистанција на своите семејства во вкупен број од 10.000 до максимум 15.000 луѓе. Тоа значи дека 35% – 37% од населението во градот на директен и индиректен начин било вклучено во занаетчиската дејност.

Компаративниот преглед 1827/1862 година ни зборува за рапиден подем на занаетчиската дејност, така што еспафските организации се зголемиле за 40 нови еснафи, или за 133,3%; видовите занаети за 70 нови, или зголемување за 100%; дуќаните се зголемиле за 665, или за 47,5%; бројот на занаетчиите се зголемил за 1.500 лица, или за 100%; а додека пак населението во градот чие опстојување било поврзано со занаетчиската дејност се зголемило максимум за 7.000 лица, или за 87%.

Од овие податоци слободно можеме да го извлечиме заклучокот дека Битола, во поголем период од XIX век, претставувала една од водечките престолници на занаетчиството во Турска Империја после Цариград, Солун, Смирна, Александрија, Измир, Каиро, Ерусалим, Багдад и Дамаск. Меѓутоа во Европска Турција Битола, после Цариград и Солун, била на третото место според развиеноста на стопанството, односно занаетчиството. Но, затоа пак, во рамките на југозападниот дел од Балканскиот Полуостров Битола, бездруго, за целиот период на XIX век, била водечки град – престолнина на занаетчиството. Тоа е факт кој од денешен аспект не може со ништо да се побие.

И уште нешто, занаетчиската и трговска слава на Битола била само една од многуте лидерски места на Битола во текот на XIX век. Впрочем Битола бил град нацироко познат не само во Турска

³⁷ Никола Спирошки, (1965) *Еден неизвестен извештај за Битолскиот пашалак од 1856 година*, Гласник на правниот факултет, год. XI, Скопје, стр. 189-190.

³⁸ Милот Хр. Константинов, (1961) *Занаетчи и еснафи во Битола и околината...*, стр. 103 – 106.

Империја, туку и пошироко во Европа, како град со перспективи на многуократно значење и полифункционална улога.

Во контекст на погорното би го дадале и податокот дека во средината на XIX век (во 1865 година) со трговија во Битола се занимавале 40 покрупни и уште 340 ситни трговци³⁹, како и тоа дека во градот делувале и странски трговци и повеќе филијали на европски трговски куќи⁴⁰. Во тоа време многу трговски фирмии од Битола имале свои филијали до Солун, Виена, Пешта, Лайпциг, Берлин, Трст, Венеција, Лондон, Париз, Марселе, Задар, Сараево, Белград, Софија, Пловдив, Скадар, Цариград, Александрија и други важни трговски центри. Исто така, видни битолски трговци одржуваате цврсти трговски врски со многу градови од Русија, Франција, Англија, Австро-Унгарија, Швајцарија, Италија, Германија, Египет, Бугарија, Србија, Романија и слично.

Внесувањето поголема количина и поразновидна странска стока во Битола и Битолскиот виласт започнува во текот на 1865 година, кога биле увезени поголемо количество памучни ткаенини и различни памучни производи, потоа олово, железо (во илочки, шинки и штангли), стакло за прозорци, порцелан, галантерија, зачини, оловното белило, кожи, разни оружја, сачми, индиго, тафт, клинци, хартија, парфимериски стоки, свила, челични предмети, платна, часовници, цинк, шеќер, калај, ленено платно, коњак, колонијални производи, бой, лим, итн.⁴¹.

Според официјалната турска статистика од 1876 година, во битолската чаршија имало: 1.650 дуќани, 150 магази (чисто трговски дуќани), а на целокупната територија на градот имало плус 50 анови, 37 воденици, 93 фурни, 10 кафеани, 5 керамидцилници, 3 магазини за облекло, 25 меани, 1 пошта, 15 аптеки, 15 складишта за петролеум, а

³⁹ Данчо Зографски, (1967) *Развиток на кайшалиштичките елементи во Македонија за време на турско владеење*, Скопје, стр. 362. „...Како познати тирковци се сметале браките Робеаџи (по поимекло од Охрид), Данабас, Ризови и други.“

⁴⁰ К. Цамбазовски, (1960) *Културно-обществениот врски на Македонија со Србија во текот на XIX век*, Скопје, стр. 9.

⁴¹ Данчо Зографски, (1967) *Развиток на кайшалиштичките елементи...*, стр. 361; Христо Антонов Полјански, (1972) *Кон историјата на тирковијата во Битола и Битолско во 1856 год.* ГИНИ, год. XVI, бр. 3, Скопје, 203 – 219.

додека фабрики немало⁴². Бројките покажуваат дека во Битола дејствуvalе 2.054 стопански субјекти, од кои водечко место имале дејностите занаетчство и трговија кои високо котирале како главни носители на стопанството во градот.

По отворањето на филијалата на Отоманската банка во 1863 година⁴³, а покасно и на уште неколку други банки (со учество на француски, австриски и домашен капитал, во 1888 година во Солун била формирана Солунска банка, истата година во Џариград била формирана Отоманска земјоделска – Зират банка. И двете отвораат свои филијали во 1893 година во Битола), па приватните лихвари, богатите занаетчи и трговци својот акумулиран капитал го трансформираат во банкарски капитал кој бил зачеток на иницирање на манифактурна индустрија. Нешто подоцна, во почетокот на XX век, некои трговци од Битола (Данабаш и Робевци) со домашен капитал основаат неколку приватни акционерски банки.

Битола во XIX век била позната и по својата извозно ориентирана трговија. Само за илустрација, во 1881 година од градот било извезено: гајтани, кожи, чепли од рогови, разновидни занаетчиски производи, жито, пченица, ’рж, брашно, разни други житарици, жив добиток итн. Во истата година во Битола пристигала стока од многу европски земји: Англија, Австро-Унгарија, Франција, Германија, Русија, Грција, Белгија, Северна Америка, Швајцарија, Италија, Египет, Србија итн.), и тоа: кафе, ориз, железо, машини, памук, консц, разновидна манифатурна стока, шеќер, рум, канкалерија, запалив материјал, стакларија, порцелан, кожи, кожни производи, ликери, разни ткаенини, алкохол, петролеј, нафта, суво грозје, сапун, масло, маслинки, клинци, игли, прозорско стакло, крзна, сол итн.⁴⁴.

⁴² Радмила Момидик-Петкова, (1983/94) *Развиток на битолската чаршија (до Втората светска војна)*, Зборник на трудови 4 – 5, Завод за запштита на спомениците на културата и природните реткости, музеј и галерија, Битола, стр. 138.

⁴³ Лазар Соколов, (1961) *Индустријата во Македонија до 1912 година*, Зборник за индустријата во НР Македонија, Економски институт, Скопје, стр. 9; Данчо Зографски, (1967) *Развиток на капијалистичките елементи во Македонија за време на турскоот владеење*. Скопје, стр. 420 и 424.

⁴⁴ Данчо Зографски, (1967) *Развиток на капијалистичките елементи...*, стр. 361, 386 – 387; Александар Матковски и Поликсена Ангелакова, (1972) *Извештај на францускиите конзули од Солун од 1887 – 1889 година*, ГИНИ, год. XVI, бр. 3, Скопје, 200 и 201.

Продорот на странска стока и странски капитал во Битола има забележителен интензитет во последните две-три децении од XIX век, кога видливи се и знаците на мало замирање на одредени занаети и еснафи. Имено, занаетчиските производи, не можејќи да им конкурираат на поефтините индустриски производи, ги принудува голем број трговци и занаетчији својот капитал да го вложат во банките и во изградба на мали фабрики, или пак трговски куќи и претставништва во големите европски градови. Токму во тој период стоково-паричните средства се концентрирани во рацете на триесетина муслимански и христијански фамилии⁴⁵.

Кон крајот на XIX век занаетчиството во Битола било изложено на значителна конкуренција од мануфактурната индустрија. Сепак, препознатлив белег во стопанството на Битола и понатаму останува занаетчиството како најзначајна стопанска дејност во градот, со извесна доза на конкурентност од страна на младата индустрија. За тоа ни говорат следниве податоци: во градот и понатаму егзистираат над 100 видови занаети и занимања, со над 1.200 дуќани и 1.629 лица кои вршеле разни други занимања. Односно со занаетчиство и трговија во Битола се занимавале од 2.500 до 3.000 лица. Тоа значи дека на над 15.000 луѓе, или 30% од жителите во градот, животот им зависел од оваа стопанска гранка.

Поконкретно прегледот изгледал така: анџиите (со 14 анови), ашчиите (15 дуќани), мезеции (10 лица), пачации (5 лица), бачови (15 поголеми бачила), сиренари (150 лица), млекари (50 лица), рибари и пезиолции (10 професионални лица), фурнации (92 фурни), симитчији (35 лица), бурекции (2 дуќани), воденичари (60 воденици), решета и сита (1 дуќан), бавчаниции (50 лица), зарзаватчији (69 лица), смишчији (52 дуќани), алваџиско-бозацији (33 дуќани), шеќерции (5 дуќани), леблебеции (28 дуќани), меандии (15 меани), амберции или винари (5

⁴⁵ Познати битолски богати фамилии во тоа време биле: Робевци, Папазоглу, Лала, Скантели, Борис Чипан, (1978) *Македонски јадови во XIX век и нивната урбанизација*, МАНУ, Скопје, стр. 93; како и фамилиите: Беки, Никаруша, Дума, Шајчи, Цоцо, Каска, Хадипаша, Сонти, Хали Христо, Стојанови, Калдерон, Маџали, Ризо, Икономов, Пили, Данабаш, Каџа-Сонти, Анести, Мехмед-сфенди, Асиб-сфенди, Зскири-паша, Риза-бег, Тефик-бег, Малик-бег и други. Н. Скрябиним, (1885) Политическая и экономическая съвѣдьнія о Битольскомъ вилаетъ собраныя российскоимператорскими вице-короломъ. Библиотека „Балканские вопросы“, № 4, Битолія, 12 февраля, 1885 года, стр. 65 – 91.

лица), ракидии или казандии (5 лица), кафеции (100 кафина), пајтонции (60 пајтони), толчачи на кафе (10 лица), вртенари (10 лица), брдари (2 дуќани), гребенари (5 дуќани), ткајачи (22 лица), бојации (20 лица), терзии (43 дуќани), френктерзии (9 лица), срмакери (3 дуќани), минтанции (31 лице), ќуркчи (12 дуќани), опинчари (37 дуќани), напуции (50 дуќани), кондурации (150 дуќани), калапчии (2 дуќани), наланции (10 дуќани), кујунции (30 дуќани), златари (5 дуќани), крпачи (50 лица), ножари (15 дуќани), пушкари (4 дуќани), сидари (заедно со аргатчи 300 лица), варции (10 тајфи), герамидии и тулации (10 екипи), бојации (15 лица), безирции (20 дуќани), бунарции (5 лица), чешмечии и гезирции (10 лица), дограмации (10 дуќани), бочвари (25 дуќани), сандали и столици (2 дуќани), плетачи на кошници (6 лица), метлари (4 дуќани), јорганции (16 дуќани), алачи (23 лица), мутафчи (3 дуќани), паурчи (7 дуќани), иглари (3 лица), грнчари (10 лица), казандии (15 дуќани), тенекедии и собадии (9 дуќани), леари и звончари (10 дуќани), железари (10 дуќани), ковачи (50 дуќани), цвеќари (4 лица), колари (27 дуќани), арабации (70 лица), пајтонции (20 лица), самарции (43 дуќани), вијачи (10 лица), табаци или набавувачи на кожи (15 лица), сарачи (43 дуќани), налбати (30 дуќани), клинчари (10 дуќани), плочари (10 лица), јажари (20 дуќани), сукации (10 работилници), цамбази (25 лица), амалак (200 лица), сапунции (10 дуќани), свеќари (15 дуќани), телаки (20 лица), чешлари (11 лица), гајдации (2 дуќани), свирачи на гајда (25 лица), свирачи на сурли и тапани (2 тајфи професионално и 8 тајфи аматери), чалгации (5 професионални тајфи), поврзуващи на книги (4 лица), фотографи (2 дуќани), сарафи (10 лица), самсарлок (10 лица), „дрвени адвокати“ неколкумина⁴⁶, ахтарлак (десетина дрогерии и аптеки)⁴⁷.

Првите зачетоци на индустријата (манифактурни работилници) во Битола датираат од 1860 и 1864 година кога една швајцарска куќа од Цирих започна со изградба на две фабрики во Битола, едната за производство на пиво и шипритус и втора за прочистување на масло, но тие набрзо пропаднале заради загуби. Вториот случај регистриран за 1864 година зборува дека во Битола имало преставништво на една швајцарска фирма која се занимавала со увоз и продажба на швајцар-

⁴⁶ Милон Хр. Константинов, (1961) *Занаеши и еснафи во Битола и околината...*, стр. 25 – 66.

⁴⁷ Милон Хр. Константинов, (1961) *Битолски Турци*, Научно друштво, Прилози, број 2, Битола, стр. 36.

ски стоки, и тоа една шарлаганцилница со француски машини и една пивара. Иако и двете никогаш не почнале да работат, сепак тоа биле првите зачетоци на индустријата во Битола⁴⁸.

Во 1875 година во Битола била отворена Државната вилаестска печатница, која воедно била и првата современа печатница во Македонија⁴⁹. Освен оваа печатница во Битола, во 1893 година, почнала со работа уште една приватна печатница (на браќата Јован, Петар и Васил Пили)⁵⁰. Според друг извор, освен Вилаестската печатница во Битола работеле две приватни печатници⁵¹.

Сепак, првото поголемо индустриско претпријатие во Битола и Битолско, кое работело повеќе од 30 години (од 1883 до 1915 година), била текстилно-трикотажната фабрика изградена во село Дихово. Оваа фабрика се сметала за една од поголемите текстилни фабрики во Европска Турција бидејќи вработувала околу 500 работници кои работеле во смени. Фабриката располагало со 461 машина и произведувала шајак, чоја, појаси, гајтани и трикотажа – фанели и чорали. Претпријатието било акционерско друштво на пет трѓовци од Битола⁵².

Во 1883⁵³ или 1885 година⁵⁴ во Битола профункционирала фабриката за бонбони и локуми „Битола“. Од тој период датираат и

⁴⁸ Данчо Зографски, *Развиток на канишариски чипче елементи во Македонија...*, стр. 472 и 476.

⁴⁹ Муџахид Асимов и Димитар Димитровски, (1998) *Турска печатница*, Печатарството и издаваштвото во Битола, книга 1, ДНУБ и МИКЕНА, Битола, стр. 70.

⁵⁰ Александар Стерјовски, (1998) *Печатницата на браќата Пили*, Печатарството и издаваштвото во Битола, книга 1, ДНУБ и МИКЕНА, Битола, стр. 83.

⁵¹ М. Георгиевски, (1972), *Македонската печатарска дејност*, Скопје, стр. 92.

⁵² Ѓорѓи Иконом, Михаил Коринти, Никола Никаруш, Ѓорѓи Анстси и Јанко Данабаш кои вложиле свои средства во висина од околу 15.000 златни турски лири (претворено во денеснина вредност тоа изнесува околу 1,2 милиони евра (подвекол НВД). Теодосиј А. Робев, (1942) *Битола, „Македонски преглед“*, София; Коста Сидовски, (1960) *Развиток на индустриската во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војни*, Економски институт, Скопје, стр. 90/91; Лазар Соколов, (1961) *Индустријата во Македонија до 1912 година*, Зборник за индустријата во НР Македонија, Економски институт, Скопје; Коста Сидовски, (1980) *Развиток на индустриската на територијата на денешна СР Македонија во периодот меѓу двете светски војни*, МАНУ, Скопје; Лазар Соколов, (1961) *Индустријата во Македонија до 1912 година*, Зборник за индустријата во НР Македонија, Економски институт, Скопје.

⁵³ Коста Сидовски, (1980) *Развиток на индустриската на територијата на денешна СР Македонија во периодот меѓу двете светски војни*, МАНУ, Скопје, стр. 59.

следниве регистрирани фабрики: една фабрика за тули од 1885 година и уште една локумарница од 1887 година⁵⁵.

Во 1890 година, во месноста Буковски лозја во непосредна близина на Битола, била подигната пиварница. Пиварницата работела пет години, а потоа престанала со работа. Кон крајот на XIX век во с. Магарево се изградила нова пивара, но од непознати причини истата не била пуштена во производство⁵⁶. Истата 1890 година во село Магарево била основана фабрика за штофови и гајтани, која вработувала околу 80 работници (сопственик Стерио Пикулис)⁵⁷.

Во 1897 година во Битола работеле 8 хидроулични мелници со модерна опрема⁵⁸. Мали мелници на вода во Битола и Битолско постоеше 25, главно по текчението на реката Драгор⁵⁹, додека непосредно пред крајот на XIX век во Битолско имало вкупно 257 воденици⁶⁰.

Кон крајот на XIX век во селата Магарево и Трново работеле уште 12 текстилни работилници (на Петар Бојациевски, на дедо Манчо, на Никола Тодоровски, на Стерјо Калауз и други)⁶¹.

Според извештајот на рускиот конзул во Битола Н. Демерик, скромната економска индустрија на Битола во 1890 година ја сочинувала 12 фабрики, и тоа: 7 мелници, две мали фабрики за пиво во близина на Битола, две текстилни фабрики за волнени гајтани во Дихово и една печатница⁶².

Непосредно пред крајот на XIX век индустријата на Битола ја сочинувала 24 индустриски претпријатија, од кои: 3 мелници, 1 фабрика

⁵⁴ Лазар Соколов, (1957) *Предуслови за развијањок на индустриската во вилоратна половина на XIX век до 1912 година*, ГИНИ, год., I, бр.2, Скопје, стр. 68. Сопственик на оваа фабрика бил Петар Герасимов.

⁵⁵ Никол Г. Јглееј, Стојо А. Ођгооен тие 'ΕΛΛΑДΟΣ ΑΠ'ΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 'ATHINE, 1990 – 1911, стр. 88 – 95.

⁵⁶ Коста Сидовски, (1980) *Развијањок на индустриската на преријароцјата на денешна СР Македонија во периодот меѓу двеите светски војни*, МАНУ, Скопје, стр. 63.

⁵⁷ Исто, стр. 84.

⁵⁸ Данчо Зографски, *Развијањок на катасталистичките елементи во Македонија...*, стр. 467.

⁵⁹ Коста Сидовски, (1980) *Развијањок на индустриската на преријароцјата на денешна СР. Македонија во периодот меѓу двеите светски војни*, МАНУ, Скопје, стр. 36.

⁶⁰ Милон Хр. Константиноп, (1961) *Занаетии и еснафи во Битола и околината...*, стр. 26.

⁶¹ Теодосий А. Робев, (1942) Битоля, „Македонски преглед“, София, стр. 92; Миливој Савић, (1914) *Занаетии и индустриска у присоједињеним областима и занаетии у старим границама Краљевине Србије*, Београд, стр. 205.

⁶² И. Г. Сенкович, (1967) *Кон прашањето за економскиот развијањок на Битолскиот вилајет во 80 – 90 години на XIX век*, ГИНИ, год. XI, бр. 3, стр. 184 и 185.

- за пиво, 2 други прехранбени претпријатија, 4 текстилни, 8 дрвни, 4 графички, 1 индустриско претпријатие за кожи и ѓон и 1 фабрика за керамици.⁶³

Ако претпоставиме дека во сите наведени претпријатија вкупниот број вработени лица изнесувал околу 2.000, тогаш произлегува дека на директен и индиректен начин со индустирија биле инволвирали и наоѓале егзистеција од 8.000 до 10.000 лица, или околу 16 – 20% на вкупното населението во градот.

Бројките покажуваат дека во Битола кон крајот на XIX век најважни стопански гранки биле занаетчеството и трговијата, со учеството од 30% и индустиријата со 20%. Односно овие три стопански гранки на директен и индиректен начин ангажирале и обезбедувале егзистенција на половината од населението во градот. Според тоа, економскиот подем на Битола во текот на XIX век бил резултат на просперитетот на трите дејности: занаетчеството, трговијата и индустиријата.

Развојот на стопанството во Битола не ќе можеше да се движи по нагорна линија доколку земјоделското производство во Битола и Битолско, па во целина на Битолскиот вилает, немаше голем опфат. Имено, иако земјоделството како дејност било привилегија на селската средина, која пак била зависна од богатите аги, паши, бегови и другите земјосопственици, сепак зависните селани на директен и индиректен начин инвестирале во развојот на градот. Битолските пазари просто биле затрпани од земјоделски производи: разновидно жито (пченица, јачмен, овес, ’рж, пченка и просо), потоа наут, тутун, ориз, афион, памук, лен, мед, ливадско сено, како и градинарски култури (грав, зелка, лук, кромид, праз, пиперки и друго), овоштарство и лозарство. Во секојдневното снабдување на градот доминирало и сточарството, во кое преовладувале голем број стада овци со 5.000 до 10.000 грла овци, а неколку сопственици имале над 50.000 овци. Само за илустрација, во Битолскиот вилает во 1890 година имало вкупно 1.250.000 овци, 700.000 кози, 120.000 говеда – волови и крави, 12.000 биволи, 40.000 коњи, 9.000 магариња, 5.000 маски, голем број живина итн.⁶⁴

⁶³ Данчо Зографски, *Развиток на кийоталистичките елементи во Македонија...*, стр. 144 – 144; И. Г. Сепкевич, (1967) *Кон прашањето за економскиот развојот на Битолскиот вилает...*, стр. 185.

⁶⁴ И. Г. Сепкевич, (1967) *Кон прашањето за економскиот развојот на Битолскиот вилает...*, стр. 177 – 182.

За богатството и разновидноста на земјоделското производство говорат податоците за снабденоста на битолскиот пазар на кој можело да се најде секаков вид стока на над 30-те места лоцирани низ пазарот, чаршијата и други делови низ градот. На ова место ќе го изнесеме и следново. Битолскиот вилает во текот на XIX век имал од 600.000 до над 800.000 луѓе, од кои над 80% биле во селската средина, а дваесеттината градови имале само 20% од вкупното население. Според тоа во вилаетот голема предност имало селското над градското население. Синоним за селото било земјоделството, а синоним за градовите, во случајот на Битола, било занаетчеството и трговијата. Незначително „градско влијание“ имало во поголемите села со над две-три илјади жители, во кои се среќавале и по некој занаетчиски дуќан, како што биле: ковачи, фурни, терзии, кројачи, налбати, по некоја меана, ан и слично.

Во функција на зголемување и модернизирање на земјоделското производство било продирањето на првите земјоделски машини во Битола и Битолскиот вилает. Имено во 1886 година биле внесени 12 американски плугови, 6 универзални плугови, 5 жнисачки, 4 вршачки и 1 преса⁶⁵.

Битола во текот на XIX век бил важен воено-стратешки центар на Империјата. Важноста на градот како воено стратешко сrediште го потврдува фактот што по укинувањето на јаничарскиот и спахиски вид војска и формирањето на регуларна државна армија по уледот на европските држави, во 1837 година започнува изградбата на т.н. Црвена касарна, а во 1844 година и на Белата касарна (касарна за коњицата и артилериската). Нивната изградба вклучила голем број занаетчији, како и избеганиселани од околината на градот. Само по неколку години во близината на касарните во 1848 година била изградена и воена гимназија⁶⁶.

Напоредно со популациониот пораст на градот, развојот на занаетчеството и трговијата, особено од средината на XIX век, во Битола било интензивирано градежништвото и изградбата на објекти од тврд материјал. Многуте пожари во Битола во текот на XIX век

⁶⁵ Данчо Зографски, *Развиток на кайшалијскиот елемент во Македонија...*, стр. 182.

⁶⁶ Мехмед Тифик, (1911) *Кратка историја на Битолскиот вилает*, Битола, стр. 30.

(1834⁶⁷, 1860⁶⁸, 1862/63 година⁶⁹ и други помали) биле причина повеќе за интензивирање на тврда градба на управни, јавни, стопански, станбени и други објекти. Имено во одредени години Битола успешно гради две големи касарни, воена гимназија, сарај, стотици дуќани, магацини, работилници, неколку банки, три воени и четири цивилни болници, повеќе училишта, театар, извршена била регулација на коритото на реката Драгор со кејови, подигнати се неколку цркви, се градат поголем број раскошни куки, десетина конзулатији резиденции, митрополија, бањи, се прошируваат и поправаат улици, се гради јавна канализација, чешми и фонтани, парк, библиотека, хотели, повеќе фабрики, дом за сираци и сиромаси, железничка пруга, голем број куки за живеење и слично. Ова зборува дека градот бил и големо градилиште кое обезбедувало егзистенција на повеќе илјади луѓе.

Во функција на стопанството сскако дека бил и сообраќајот. Според тоа, од сообраќајно-комуникациски аспект, Битола во текот на XIX век обновила и трасирала повеќе патишта. Така бил обновен патот Битола – Солун, биле трасирани новите патишта Битола – Ресен, Битола – Прилеп – Велес (преку планината Бабуна) и слично. Исто така од 1848 година во Битола функционирале две пошти – турска и австриска, потоа од 1861 година започнале со работа првите поштенско-телеграфски линии од Битола за Белград преку Скопје и Приштина, потоа од Битола за Елбасан и од Битола преку Солун за Цариград.⁷⁰ Во осумдесеттите години овие поштенско-телеграфски линии биле продолжени, а се јавиле и нови, пример: Битола за Јанина низ Корча. Освен тоа низ Битола поминувала магистралната телеграфска линија што ја поврзувала Англија со Индија.⁷¹ На крајот на векот, односно во 1894 година, Битола се поврзува со Солун и со железничка пруга преку која започнал интензивен пренос на стоки кон и од солунското пристаниште⁷².

⁶⁷ Крстев Битоски, (1966) *Кнежевство Србија како пазар и транзијона трговија за македонски трговци во XIX век (до 70-тиот години)*, ГИНИ, год. X, број 2 – 3, стр. 121/122.

⁶⁸ Теодосие А. Робс, (1931) *Занаетлиство у Битоле*, Битола, стр. 6 и 7.

⁶⁹ Мехмед Тифик, (1911) *Кратка историја на Битолскиот вилает*, Битола, стр. 24.

⁷⁰ Данчо Зографски, *Развиток на кандилскиот елемент во Македонија...*, стр. 295 – 297.

⁷¹ Н. Скрибиним, (1885) Политическая и экономическая свѣдьнія о Битольскомъ вилаетъ собранныя российскими вице-косуломъ. Библиотека „Балканские вопросы“, № 4, Битолія, 12 февраля, 1885 года, стр. 125

⁷² Лазар Соколов, (1957) *Предуслови за развојот на индустриската во Македонија во..., стр. 55.*

Битола, како административно-политички и јавен центар во XIX век, од каза се издигнал во вилает, седиште на Румелијскиот елајет. Станал центар на III-та турска армија, град на политичка и воена моќ, во градот работела воена академија, станал седиште на десетина странски конзулати, бил образован центар со над дваесетина училишта, здравствен центар со неколку болници, културен центар со театар и библиотеки, град во кој започнува брзо да навлегува западната култура итн.

Според тоа Битола во XIX век, како резултат на својот стопански подем, станува и град на многу други содржини кои биле негов препознатлив белег. Битола станува град со многу епитети, но и град на контрасти, на богати и сиромаси и на питачи, на раскошни куќи со домашни гувернантки и клавири; град на болници, но и на нечистотија, епидемии и пожари; но и град на мода, на луксусз, на балови, на раскошни свадби, на европски стил на живот, но и град на сиромаштија, градска мизерија, питачи, плитари и колиби.

Заклучок

Стопанскиот подем на Битола во текот на XIX век, со мали исклучоци, подразбира континуиран пораст на градот како занаетчиско-трговски. Имено, изиссените показатели недвосмислено покажуваат дека во првите две-три децении на XIX век во Битола имало опфат од 30 еснафи, 70 видови занаети, 1.400 дуќани и околу 1.500 лица кои биле директно ангажирани во занаетчиството. Занаетчиите, заедно со своите семејства, давале приближна бројка од 8.000 лица, или близу три четвртини (75%) од населението во градот и зависело од приходите од занаетчиството. Додека, пак, со трговија се занимавале околу 80 трговци, кои заедно со своите семејства давале број од 400 лица. Во контекст на епитетот – Битола – занаетчиско-трговски град ни зборуваат и податоците за четвртата деценија на XIX век, кога во Битола над 2.000 лица се занимавале со занаетчество и трговија и кои издржуvalе 10.000 до 15.000 лица, што претставува близу половина (50%) од вкупното население во градот.

Во средината на XIX век занаетчиството во Битола, како главна стопанска гранка, го сочинувале 70 еснафи, 140 видови занаети и околу 2.100 дуќани. Тоа значело дека со занаетчество се занима-

вале две до три илјади луѓе кои обезбедувале егзистенција на своите семејства, во вкупен број од 10.000 до максимум 15.000 луѓе, или 35 – 37% од населението во градот на директен и индиректен начин било вклучено во занаетчиската дејност. Трговијата била представена со 380 трговци кои издржувале околу 2.000 лица. Во тој период се појавуваат и почетоците на манифактурната индустрија, која во осумдесеттите години на XIX век регистрира 12 фабрики – претпријатија со приближно 800 вработени лица.

Компаративниот преглед 1827/1862 година ни зборува за рапиден подем на занаетчиската дејност, која се зголемила кај еснафските организации за 133,3%, кај видовите занаети за 100%, кај дуќаните за 47,5%, потоа бројот на занаетчиите се зголемил за приближно 100%, а населението чие опстојување било поврзано со занаетчиската дејност се зголемило за 87%.

Во целина земено занаетчиството и трговијата во Битола и во средината на XIX век сè уште се доминантни стопански гранки, со вкупна ангажираност од над 40% од вкупното население на градот. Незначителна конкуренција врз овие две дејности се забележува од страна на манифактурната индустрија која забрзано диктирала машинско за сметка на рачното производство.

Крајот на XIX век бил период на засилен притисок на индустријата врз занаетчиството и трговијата. Податоците ни го потврдуваат тоа: 50 еснафски организации над 100 видови занаети, 1.200 дуќани, 900 ситни и крупни трговци и 24 фабрики. Сепак, во Битола приближно 3.000 лица се занимаваат со занаетчиство и трговија, што претставува индиректна егзистенција на 15.000 луѓе, или на 30% од жителите во градот животот им зависел од занаетчиството и трговијата.

Од средината на XIX век датираат почетоците на манифактурната индустрија во Битола. Нивниот број од 12 во осумдесеттите години на XIX век се зголемил на 24 кон крајот на векот. Ако претпоставиме дека во сите наведени претпријатија вкупниот број вработени лица изнесувал околу 2.000, тогаш произлегува дека на директен и индиректен начин со индустрија биле вклучени и наофале егзистиција околу 10.000 лица, или околу 20% на вкупното населението во градот.

Бројките покажуваат дека учеството на занаетчиството и трговијата (со 30%) и индустријата (со 20%) биле најважни стопански

гранки во Битола, кои на директен и индиректен начин ангажирале и обезбедувале егзистенција на половината од населението во градот. Според тоа економскиот подем на Битола во текот на XIX век бил резултат на просперитетот на трите дејности: занаетчеството, трговијата низ целото столетие и индустријата во последната деценија на XIX век. Далеку помал бил придонесот на лицата – битолчани ангажирани во другите дејности: земјоделство, градежништво, сообраќај, државна и јавна администрација, образование, здравство, култура и слично. Исто така големо било учеството на битолчани кои биле невработена градска сиромаштија. Проценуваме дека тие во вкупниот број на жители учествувале со над 35% од градското население.

Од изиссените показатели слободно можеме да го извлечиме заклучокот дека стопанскиот подем на Битола во XIX век бил резултат на развиеното занаетчество и трговија. Битола во тој период претставувала една од водечките престолнини на занаетчеството и трговијата во Турска Империја. Битола во рамките на западниот дел од Балканскиот Полуостров низ целиот XIX век била водечки град, град престолнина на занаетчеството и трговија – факт кој од денешен аспект не може со ишто да се побие. И уште нешто, занаетчиската и трговската слава на Битола биле само две од многуте лидерски места во текот на XIX век. Според тоа Битола бил град со многукратно значење и играл полифункционална улога во Турска Империја и пошироко.

Табела 1 – Преглед на занаетчите, занимањаите, дуќаниите или лица кои вршат одредено занимање во XIX век во Битола

| р.б. | Име на занаетот и занимањето | Година на податокот со број на дуќани или лица кои вршат одредено занает или занимање | | |
|------|------------------------------|---|------|-------------------|
| | | 1827 | 1856 | Крајот на XIX век |
| 1 | абации | / | 25 | / |
| 2 | аванции | 23 | 23 | 23 |
| 3 | алачи | 25 | 25 | 23 (лица) |
| 4 | алвации | 11 | 11 | / |
| 5 | амалак | / | / | 200 (лица) |
| 6 | амберџии-винари | / | / | 5 (лица) |
| 7 | апции | 17 | 22 | 14 (лица) |
| 8 | арабации | / | 35 | 70 (лица) |
| 9 | ахтари | 17 | 13 | 10 |
| 10 | ашции | 4 | 12 | 15 |


| | | | | |
|----|---------------------|-----------|-----|-----------------|
| 11 | бавчанин | / | / | 60 (лица) |
| 12 | бакали | 97 | / | / |
| 13 | бакардиски | 7 | / | / |
| 14 | бањари | 2 | 7 | / |
| 15 | бачови | / | / | 15 (големи) |
| 16 | безирдиски | 8 | 8 | 20 |
| 17 | берберски | 31 | 104 | / |
| 18 | биглари | 26 (1837) | / | / |
| 19 | бичкинин | / | 15 | / |
| 20 | бозадии | 10 | 10 | 10 |
| 21 | бојацини | 20 | 20 | 20 (лица) |
| 22 | бојацини за куки | 10 | 5 | 15 (лица) |
| 23 | бочвари | / | 20 | 20 |
| 24 | бравари | / | 5 | / |
| 25 | брдари | / | 2 | 2 |
| 26 | бунарции | 7 | 7 | 5 |
| 27 | бурекчиин | 8 | 8 | 2 |
| 28 | бурмутчиин | 1 | 1 | / |
| 29 | вардии | / | / | 10 (лица) |
| 30 | везачи | / | 10 | / |
| 31 | вијачи | / | / | 10 (лица) |
| 32 | воденичари-брашнари | 30 | 30 | 60 (воденици) |
| 33 | вретенари | / | / | 10 |
| 34 | гајдации | / | / | 2 |
| 35 | гребенари | 8 | 2 | 5 |
| 36 | гричари | 5 | 7 | 10 (лица) |
| 37 | демерџи | 8 | / | 8 |
| 38 | дограмациин | 29 | 48 | 10 |
| 39 | смишчиин | 3 | 15 | 52 (лица) |
| 40 | железари | 28 | 28 | 10 |
| 41 | зарзватчиин | 6 | 27 | 69 (лица) |
| 42 | златари | / | / | 5 |
| 43 | сиидари | / | 100 | 300 (со аргати) |
| 44 | иглари | / | 1 | 3 (лица) |
| 45 | јажари | / | 20 | 20 |
| 46 | јорганции | 7 | 24 | 16 |
| 47 | казандии | 7 | 19 | 15 |
| 48 | калајдини | 27 | 27 | / |
| 49 | калапчиин | / | / | 2 |
| 50 | кантарции | 5 | 3 | / |
| 51 | касани (месари) | 13 | 32 | / |
| 52 | катранции | 27 | 15 | / |
| 53 | кафетолчачи | 9 | 9 | 10 (лица) |
| 54 | кафеции | 15 | 20 | 100 (кафиња) |
| 55 | кланицари | 2 | 7 | / |

| | | | | |
|-----|----------------------|-----------|-----|-----------------|
| 56 | клиничари | 5 | 10 | 10 |
| 57 | ковачи | / | 38 | 50 |
| 58 | којувари | 16 | 16 | / |
| 59 | колари | / | 12 | 27 |
| 60 | кондурации | / | 122 | 150 |
| 61 | коритари | 8 | 8 | / |
| 62 | кујуцини | 28 | 31 | 30 |
| 63 | крзниари | 26 (1837) | / | 26 |
| 64 | крпачи | / | 29 | 50 (лица) |
| 65 | лајичари | 3 | 2 | / |
| 66 | леари | 8 | 10 | 10 (и својчари) |
| 67 | леблебации | 6 | 20 | 28 |
| 68 | меаниции | 44 | 44 | 15 (лица) |
| 69 | мезации | / | / | 10 (лица) |
| 70 | метлари | / | / | 4 |
| 71 | мштанации | / | / | 31 (лица) |
| 72 | млекари | / | 49 | 50 (лица) |
| 73 | мумџии | 6 | / | / |
| 74 | мутафчии | 9 | 9 | 3 |
| 75 | наалбати | 23 | 33 | 30 |
| 76 | наланџии | / | 9 | 10 |
| 77 | ножари | 14 | 14 | 15 |
| 78 | опинчари | 41 | 41 | 37 |
| 79 | пајтонџии | / | / | 60 (пајтони) |
| 80 | папуции | 77 | 77 | 50 |
| 81 | паурчии | / | / | 7 |
| 82 | начации | / | / | 5 (лица) |
| 83 | пеглари на фесови | / | 1 | / |
| 84 | печатари | / | 1 | / |
| 85 | печатари на ткасници | / | 1 | / |
| 86 | платниари | 56 (1837) | / | 56 |
| 87 | плетачи на кошници | / | / | 6 (лица) |
| 88 | плочари | / | 10 | 10 (лица) |
| 89 | поврзувачи на книги | / | / | 4 (лица) |
| 90 | пушкари | / | 5 | 4 |
| 91 | ракации | / | 7 | 5 (лица) |
| 92 | рибари | / | 21 | 10 (лица) |
| 93 | репетари | / | / | 1 |
| 94 | рогузинари | / | 5 | / |
| 95 | саатчи | 5 | 13 | / |
| 96 | самарџии | 21 | 20 | 43 |
| 97 | самсари | / | / | 10 (лица) |
| 98 | сандали и столици | / | / | 2 |
| 99 | сапуцини | / | 10 | 10 |
| 100 | сарафи | / | / | 10 (лица) |

| | | | | |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| 101 | сарачи | 40 | 40 | 43 |
| 102 | свекари | 2 | 12 | 15 |
| 103 | свилачи | 92 (1837) | / | 92 (лица) |
| 104 | свирачи на гајди | / | / | 25 (лица) |
| 105 | свирачи на сурли и гајди | / | / | 10 (тајфи) |
| 106 | симитчии | 35 | 35 | 35 (лица) |
| 107 | сиренари | / | 5 | 150 (лица) |
| 108 | ситари | / | 3 | / |
| 109 | собадии | 31 | 2 | / |
| 110 | срмахери | / | / | 3 |
| 111 | сукации | / | / | 10 (работници) |
| 112 | табаци | 19 | 20 | 15 (лица) |
| 113 | такации | 4 | / | / |
| 114 | телаки | / | 7 | 20 (лица) |
| 115 | телали | 25 | 25 | / |
| 116 | тепекции | 7 | 7 | 9 |
| 117 | терзни | 60 | 70 | 43 |
| 118 | ткаачи | 65 | 65 | 22 (лица) |
| 119 | тулации и гемеридии | / | 8 | 10 (екипи) |
| 120 | ќесберции | 65 | / | / |
| 121 | ќуркчи | 22 | 22 | 12 |
| 122 | ќуркчи на јагнешка кожа | 16 | / | / |
| 123 | финтекчи | 1 | 1 | / |
| 124 | фотографи | / | / | 2 |
| 125 | френктерзи | / | / | 9 (лица) |
| 126 | фурнации | 11 | 95 | 92 (лица) |
| 127 | цвекари | / | / | 4 (лица) |
| 128 | цревари | / | / | 4 |
| 129 | чалгачи | / | / | 5 (тајфи) |
| 130 | чешлари | 6 | 10 | 11 (лица) |
| 131 | чешмечии и гезирции | / | / | 10 (лица) |
| 132 | чибукичи | 6 | 6 | / |
| 133 | чоации | 14 | / | / |
| 134 | чоранчи | 1 | 3 | / |
| 135 | чулхации | 21 | / | / |
| 136 | џамбази | / | / | 25 (лица) |
| 137 | шапкари | 12 | 10 | / |
| 138 | шекерии | / | 5 | 5 |
| 139 | шивачи | / | 3 | / |
| 140 | шивачи на долно облекло | / | 18 | / |
| 141 | шивачи на старо облеко | 97 | 101 | / |
| | ВКУПНО | 1.401 1601 заедно со 1837 год. | 2065 | 1209 дуќани |

Табела 2 – Движење на вкупниот број дуќани, трговци и фабрики во Битола во XIX век

| Период | Занаетчичество | | | Трговија | Индустрија |
|------------------|----------------|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| | еснафи | видови занаети и занимања | дуќани | број на трговци | број на фабрики |
| 1/2 на XIX век | 30 | 70 | 1401 | 80 | / |
| 2/2 на XIX век | 70 | 140 | 2065 | 380 | 12 |
| Крајот на XIX в. | 50 | 101 | 1209 | 900 | 24 |



Графички приказ за движењето на занаетчиството, трговијата и индустријата во текот на XIX век во Битола



Роберт МИХАЈЛОВСКИ

Политичко-економската положба на градот Битола во деветнаесеттиот век

Kон крајот на XVIII век па сè до 1822 година градот Битола, или *Толи Манастир* и неговата област беше под сенката на независниот локален османски паша Али-паша од Јанина (1744 – 1822). Тој ја користи тогашната слабост на османската управа за да ја изгради својата империја, која се протегаше од Мореја (Перелик) па сè до денешна Северна Албанија, на исток сè до Охрид, а на запад до Јадранско Море. За да го придобие и приволи Високата порта во 1797 година го поставува за гурернер на Румелија. Но тој, имајќи поамбициозни планови, им ја остава Битола на своите потчинети службеници додека градот Јанина, во Епир, го уредува како своја престолнина. Тој се враќа во Битола во 1818/19 година на чело на својата војска, притоа го ограбува градот и Безистенот, напе-сивајќи катастрофални штети на економијата на градот и околната.

Во тоа време на престолот беше султанот-реформатор Махмуд II (1808 – 1839) кој го наследи Селим III. Тој беше меѓу најпознатите реформатори на Османската Империја. Меѓу другото ги елиминира Али-паша и Мехмед-паша од Скадар, ги укина јаничарите и бекташите, ја реформира армијата и административниот систем, ги модернизира градовите и комуникациите, го започна издавањето на официјалниот весник „Монитор отоман“ и тој го увиде значението на Битола (Манастир) како воен и административен центар во Европска

Турција. Заедно со пристаништето и градот Солун, Битола стана важен воен и економски центар. Извесен број судски сицили и документи од Битола во XIX век сведочат за развитокот на градот во резиденција на румелискиот валија и неговата администрација. Во 1804 година Ибрахим-паша, беглербеј на Румелија, донесе 30.000 војници во Битола на враќање од походот во Источна Румелија и Едрне. Рускиот козул во Букурешт, А. Пини К. В. Несслроде, во своето известување од 22 април 1820 година упатено до царската канцеларија, напишал дека беглербејот на Румелија, Ибрахим-паша, ја замени својата воена и административна резиденција од Софија во Битола донесувајќи 30.000 војска.

Така од 1820 година Битола се разви во воен центар со регимента од западноевропски стил, т.н. *низам-и џедид*, со модерна артиљерија и снабдување. Во ова време гувернерот се трудеше да го трансформира средновековниот град во модерен центар уреден по европски принципи. Особено периодот помеѓу 1835 и 1912 година отвори нова страница во историјата на градот како седиште на Третата армија, центар на администрацијата, град на дипломатските претставништва, образовно-културен центар, како и средиште на финансиско-економскиот развиток на поширокиот регион. Поради тоа беа изградени низа градби и објекти како, на пример: резиденцијата на валијата, банки, хотели, главната улица Хамидие (Широк Сокак), воени и цивилни згради, покриен пазар, театар, saat кула и др. Во јужниот дел од градот беа изградени воените касарни во 1837 и 1844 година, како и воената гимназија. За многубројните битолски трговци и занаетчии тоа беше извор на производство и заработка, како и вработување на многубројни работници од различен профил.

Административно уште во XVII век Битола беше одделсна од провинцијата на Скопје и додадена на Румелискиот беглербејлик, во 1836 година во Паша санџакот, додека во 1844 година беше претворен во санџак. Во времето на танзиматот беше под управа на Ќосе Ахмед-паша Зеки, првиот танзиматски гувернер. Во 1862 година првиот Румелиски вилаает беше составен од ливите: Костур, Охрид и Скадар, со Битола како центар на вилааетот. Во 1867 година Битола беше додадена кон Солунскиот санџак. Уште еднаш Вилааетот на Манастир (Битолскиот вилаает) беше реорганизиран во 1874 и во 1877 година и обновен во 1879 година. Битола станува средиште на вилааетот со и-

мето *Вилаеӣ Манасиир*. Ова време претставува златниот период на развитокот на економски, културен и политички смисол којшто трае сè до 1912 година, значи до Првата балканска војна. Во таа 1912 година овој вилает ги содржи казите: Битола, Прилеп, Лерин, Кичево, Ресен и Охрид доживувајќи забележителен економски развиток.

Градот Битола се развиваше во главен економски центар, привлекувајќи бројни трговци од целата Османлиска Империја. На битолските пазаришта се зборува неколку десловни јазици. Така Јордан Хаџи Константинов-Цинот пишуваше за Битола во „Цариградски весник“ во 1855 година.

„Манасиир (Битола) има околу 30 џазари со различни стоки и занаети. Овие денови Манасиир е обновен и модерен, со една слобода за муслуманиите и христијаните. Трговиците од Манасиир развија трговија со Трст, Венеција, Скутари, Константинопол, Александрија, Виена, Романија, Лайциг, Берлин и Марсеј. Трговиците од Манасиир се учени луѓе и тие живеат во слога. Тие се претпоставени на весниците како што се: 'Журнал де дебат', 'Монитор', 'Тајмс', 'Журнал де Константинопол', 'Телеграф', 'Век' и други.“

Трговците од Битола А. Цали и Х. Г. Дискоца имаа трговски дозволи, *бераати*, издадени од султанот и беа т.н. *бераатли*, што им овозможуваше непречена трговија со многу земји, при што беа ослободени од царини. Тие тргувала по море и по земја во Европа, Персија и Индија без такси.

Во 1885 година рускиот конзулат во Битола издаде книга со наслов „Политички и економски податоци за Битолскиот вилает од рускиот императорски вицеконзул“. Оваа книга ни дава многу исцрпни информации за економијата, политиката, географијата, комуникациите, црковниот живот и пропагандите, имињата на главните земјопоседници и трговци, обичаи и друго. Според Скрјабин, Битола беше втор центар по важност во Македонија. Првата категорија трговци подразбираше околу 30 способни личности и компании: Дума Христо, Дума Георги, Браќа Стојанови, Браќа Шајакчи, Соломон Калдерон, Ризо Јован, Браќа Џоцо, Каска Константин, Браќа Хаџипапа, Браќа Сути, Хаџи Ристо, Кацујани Константин, Мехмед Ефенди, Асиб Ефенди, Зволо и компанијата, Мулја Калдерон, Јосиф Калдерон, Маџали, Симаја Мопче, Хусеин Ефенди, Пили Константин,

Ипса и Прца, Икономов Георги, Ергас анд Коини, Тома Папа Димитри, Данабаш Михаил Анести, Соломон Ергас и Рустием.

Истовремено Битола имаше привлечна географска и стратешка положба на западниот Балкан и почна да го свртува вниманието кај европските земји. Во средината на XIX век тие отворија свои дипломатски претставништа низ градот. Австро-Унгарија отвори свој конзулат во 1851 г., Франција во 1854 г., Русија во 1861 г., Грција во 1865 г., Србија во 1888/89 г., Романија и Италија во 1895 г., а Бугарската трговска агенција беше отворена во 1897 година. Повеќето од конзуларните згради беа по-дигнати нови цркви и училишта. Телеграфот и поштата го поврзуваа градот со остатокот од светот.

Но и покрај сите мерки за модернизирање и реформи, чифлиг-системот и големите земјосопственици сè уште доминираат низ Битолскиот и Солунскиот виласт. Во 1859 година три четвртини од целата земја на битолската област беше во рацете на големите земјосопственици. Најбогати и највлијателни земјопоседници во регионот на Битола беа: Зекирија-паша, Риза-бег, Садик-бег, Малик-бег, Тефик-бег, Мехмед-бег, Асаф-бег, Елиас-паша, браќата Робеви, Г. Папазоглу, С. Лала, браќата Нукаруша, Н. Беака и браќата Скантели. Истовремено во битолскиот регион имаше голем број сиромашни земјоделци и селани безземјаши кои беа зависни од големите семјопоседници. Неповолните услови за работа, како и високите давачки кон државата, го отежнуваа нивниот опстанок.

Во времето на султанот Абдул Медид I (1839 – 1861) беа проглашени *танзимат* реформите преку декретот *Гулхане хатишеријиф*. Со нив се извршија реформи во сите области на османлиското општество: од областа на политиката и економијата, вклучувајќи ги школството, реорганизацијата на органите на властта и инфраструктурите.

Економското зајакнување на османлиската средна класа, во која беа вклучени и христијанските и еврејските поданици, изврши длабоки промени во сите сфери на битолското општество. Дури и за популаризирање на танзиматот и Гулхане хатишеријифот беа организирани јавни трибини. Во 1851 година беше отпечатен текст на битолски говор под наслов: „*Канонаме за селата битолски, санки закон за чифлигарите и чифчииите ишто сеј йод поела битолска*“.

Со Законот од 14 април 1881 година Битола (Манастир) стана центар на вилаетот кој беше составен од пет санџаци: Битола, Серфије, Дебар, Корча и Елбасан. Битолскиот санџак беше составен од пет општини (кази): Битола, Преспа, Охрид, Кичево и Лерин. Самата битолска каза беше поделена на пет нахии: Битола, Ресен, Преспа, Демир Хисар и Крушево.

Урбаниот развиток на Битола беше забележителен во времето на султанот Абдулхамид II (1876 – 1909). Улиците и тротоарите беа поплочени и осветлени, беа отворени нови канцеларии и дуќани, како и Солунската и Отоманска банка. Железничката линија Едрене – Дедеагач беше продолжена кон Солун, а во 1897 година кон Битола. Тоа беше важна комерцијална железничка комуникација што ги поврзува Истанбул со Солун и Битола и која предизвика револуција во стопанството и економските сфери. Султанот Абдулхамид владееше преку образована бирократија која се формира преку новите воени училишта кои тој ги отвори, како и преку студентите кои студираа во европските земји. Тој воведе некои важни реформи во административните, правосудните и финансиските области градејќи нови патишта и пруги ширум Империјата. Урбаниот развиток на Битола придонесе за зголемување на градската популација.

Во овој период некои од битолските градоначалници доста придонесоа за развојот на градот. Таков беше валијата Ахмед Ејуб-паша во чие време беше регулирано коритото на реката Драгор, беа изградени воената болница и гимназијата, а патот кон Јанина реконструиран. Новиот градоначалник од 1894 година, Абдул Керим-паша, беше основач на неколку градски установи и зданија: Фабриката за преработка на кожи, хотелот „Ориент“, Домот за сирачиња, Градскиот парк и една библиотека. Со негово залагање беше изградена зградата на Градскиот театар на местото на едно старо гробиште.

Во 1911 година триесет и четвртиот султан, Мехмед Решад V (1909 – 1918), посетувајќи ги балканските градови, ја посети и Битола како еден од поголемите градови во Империјата. Тој остана неколку дена во градот кој беше обновен и освежен за оваа прилика. Сè беше забележано со филмската камера „Камера 300“ на кинооператорот Милтон Манаки.

Испрленото османлиско царство беше економски ослабено од западноевропските политички и банкарски трансакции. Во 1912 година

беше нападнато од коалицијата на Балканската лига: Србија, Бугарија, Грција и Црна Гора. Територијата на Албанија, Македонија и Тракија беа поделени помеѓу нив, не прашувајќи го населението каде би сакало да припаѓа и што би сакало да прави со својата иднина.

Со големата битка за Битола од 1912 година се заврши едно поглавје на османлиската историја и се отвори ново поглавје во историјата на Балканскиот Полуостров. Дописникот на „Киевскаја мисл“ од 1912 година, познатиот Лав Троцки, ќе забележи: „*Босна беше фатална за кукашта на Хабзбург, како што Македонија беше фатална за кукашта на Осман*“.

За градот Битола годините после 1912 претставуваа период на економско опаѓање бидејќи новите граници го отсекоа од јадранските пристаништа и Солун, од јужнот дел на Пелагонија, додека стариот пат Виа Егнација го изгуби своето значење. Градот ја изгуби својата славна позиција и тешко настрада во годините на Првата светска војна.

Користена литература

1. S. J. Shaw and E. E. Shaw, *History of the Ottoman Empire and Modern Turkey*, vol II, Cambridge, London, New York, Melbourne, 1977.
2. М. Тифик, *Кратка историја Битолјској вилајета*, Братство, т. XXVII, (прев. Г. Елесовић), Београд 1913, 218.
3. Ј. Ариш, *Албания и Енгур в конце XVIII-начале XIX в.*, Москва 1963.
4. M. Ursinos, *Regional Reform in Osmanischen Reich*, Berlin 1982.
5. A. Birken, *Der Provinzen des Osmanischen Reiches*, Wiesbaen 1972.
6. Т. Грујоски, Битола, *Дејствието на основниите фактори врз економско-општествениот развој*, Битола 1971.
7. Ј. Кочанковски, *Српскиот дипломатски претставништва во Битола, Творештвото на бракаја Манаки*, Скопје 1996, 167 – 184.
8. S. Pamuk, *The Ottoman empire and European capitalism 1820 – 1913*, Cambridge 1987.
9. S. Gorčević, *Makedonien un Alt Serbien*, Wien 1889.
10. Г. Димовски-Цолев, *Битолскиот Евреи*, Битола 1993.
11. Ј. Хаци Васильевић, *Град Битолј, Кроз Стару Србију и Македонију*, Братство т. XIV, Београд 1911, 3 – 59.
12. А. Коника, *Фотографската дејност на бракаја Манаки, Творештвото на бракаја Манаки*, Скопје 1996, 34.
13. L. Trotsky, *The Balkan wards 1912 – 1913, The War correspondence*, New York 1980.
14. А. Стерјовски, *Постоеше ли населби Варош и Подградец во Битола, Битола низ векови*, т. I. Битола 1998, 39 – 46.
15. N. Скрябин, *Политички и економски сведения о Битолскомъ вилајета* 1885.
16. Р. Михајловски, *Новооѓиниен турски патиш на зградата на Геобиро (Солунска банка), Зборник на штудови*, Завод за заштита на спомениците на културата, музеј и галерија, т. 4 – 5, (1983484), 166 – 168.
17. Ј. Хаци Константинов-Цинот, *Цариградски весник*, VIII/210, од 29. 01. 1855.
18. V. Bér Ard, *La Macédoine*, Paris 1897.
19. Б. Чипан, *Македонскиот градови во XIX век, нивната урбана йерархија*, Скопје 1978.

Горѓи ДИМОВСКИ-ЦОЛЕВ

Битолските еснафи како донатори

Битола во XIX век се всеке христијанизирана и помакедончена. Стопанството е во подем. Битолската чаршија е полна со занаетчи. Трговијата, внатрешна, но и надворешна, е исто така во подем. Сето тоа доведува до збогатување на добар дел битолчани – еснафлии и трговци. Тие биле организирани во еснафи. Еснафот бил сталешка организација. Него го сочинувале членови на една производно-занастчиска бранша, на пример: кондурации, бавчанции, казандии, но и бранша на услужни дејности: бербери, бојации, па и трговци. Структуралната организација на еснафите главно се состоела од: уставашија – раководител на еснафот, аза – советник и заменик на уставашијата, чауш – лице кое исполнува разни задачи како: известување за некои церемонии, собири и сл. Еснафот поседувал свој еснафски тефтер, имал свој еснафски дей кој бил свечено одбележуван и сл. Покрај многуте описи, обврски, задачи, забележано е дека при секој еснаф постосла еснафска кутија. Самиот збор не упатува на тоа дека се работи за кутија во која се збирале паричните средства од членството. Така секој мајстор внесувал свој влог месечно, постоел приход од таканаречениот „башкалак“, односно суми од новопроизведените мајстори во еснафот, потоа приходи од лихвата (ако еснафот бил побогат и давал пари на заем), од киријата (ако еснафот поседувал дукани) и некои други приходи. Тие еснафски пари биле трошени по разни поводи, како на пример за прославување

на денот на еснафот (кај касапите тој ден бил празникот Свети Архангел), била давана парична помош на чираџи, калфи, болни членови на еснафот, вдовици, сираци, за чесиз на бедни девојки и други хумани дејности.

Меѓутоа, сите свои хуманитарни акции еснафите ги спроведувале и оживотворувале преску црквата која сè до шеесеттите години била грчка институција. Така сите еснафи од градот содејствуваат со неа и преку неа. За тоа најубаво сведочи организираноста на битолчани, т.е. еснафите, кога била покрената иницијативата за изградба на катедрална црква во градот. Имено постојниот храм посветен на Св. Димитриј бил малчок, па не можел да ја приbere во своите простории христијанската паства од градот кој, како што напоменавме, значително се зголемил. Градбата на нов, поголем храм се поставила како императив. Меѓутоа за таков потфат биле потребни големи напори. Во таа насока биле вклучени ентузијасти поединци, но и еснафи. Првично требало Одборот да се здобие со дозвола за градба, потребно било да се прошири просторот, а за тоа да се откупват некои куќи, па да се даде рушвает (поткуп)¹ на повеќе личности кои придонесувале за добивање на дозволата и сл. За самата градба на црквата, за вар, штици, греди, калај, железо, клинци, мермерни плочи, плочи за покрив, тули и иконостас, биле потрошени 76.564 гроша.² Вкупниот трошок за изградбата изнесувал 184.622 гроша и 23 пари. Истиот бил подмирен од доброволни прилози на христијаните од Битола, од кириите на црковните куќи, од црковните дукани кои биле давани под кирија, како и од позајмените пари од три лица.³ Во споменатиот склон на приходи битолските еснафи се јавиле со свои парични прилози како донатори за изградба на црквата Св. Димитриј. Нивниот износ поименично изнесува како што следува:

¹ Вкупниот износ на „бакшиш“ изнесувал 15.309 гроша. Само на Татар-ага, кој го донесол одобрението за да се продолжи со сидането на црквата кое било запрено, му бил даден „бакшин“ од 7.500 гроша. Поопштено за црквата Св Димитриј види: Велимир Т. Арсиј, *Црква Св. великомученика Димитрија у Битољу*, Битола 1930 г.

² Ibidem, стр. 39.

³ Ibid, стр. 41.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| еснафот на битолските трговци дал | 8.814 гроша |
| абаџискиот еснаф | 6.262 гроша |
| чохаџиите | 5.668 гроша |
| бакалите | 4.232 гроша |
| меанџиите | 2.504 гроша |
| шапуџиите | 2.774 гроша |
| кујунџиите | 1.300 гроша |
| берберите | 549 гроша |
| самарџиите | 450 гроша |
| тенекеџиите | 130 гроши |
| јорганџиите | 200 гроши |
| свеќарите | 150 гроши |
| бавчанџиите | 210 гроши |
| свончарите | 200 гроши |
| ткајачите | 811 гроши |
| симитџиите | 665 гроши |
| клиничарите | 254 гроши |
| казанджиите | 200 гроши |
| калајџиите | 691 гроши |
| фурнаџиите | 500 гроши |
| касалите | 327 гроши |
| алаачите | 165 гроши |
| бојаџиите | 1.111 гроши |
| безирџиите | 460 гроши |
| прематарите | 484 гроши |
| вкупно битолските еснафи донирале | 39.111 гроши ⁴ |

Сите споменати еснафи биле христијански, односно принадлежеле на признавање на христијанската црква која, како што одбележивме, била грчка институција која вршела елинизација преску својата грчка општина, односно преку училиштата што ги отворала и финансирала, преку грчката култура, па и преку своето делување во самата црква.

Со таквата политика месното битолско население во шеесеттите години започнало да не се согласува. Особено тоа се почувству-

⁴ Ibid, стр. 40.

вало кај придојденото словенско население од селата кое не било подложено на елинизија како тоа во градот. Така додека во градот доста семејства го прифатиле грчкиот јазик и култура, особено оние поимотните, дотогаш новодојдените, вклопувајќи се во економскиот и општествениот живот во градот, доаѓале до нормално сознание дека не се Грци ни по јазик ниту по писмо, па го поставувале прашањето за потреба од своја негрчка црква со негрчко пеење во неа, па и отворање училишта каде ќе се учи на мајчин јазик, што ќе рече не на грчки. Ваквиот национален македонски тон го давале „...еснафи⁵ и најмногу устабаши⁶ еснафски“, при што пример давале: Димко Радев, Х. Коста Кушов, Тодорче, Иванчо Алтипармак – устабашија на чохациите, Никола – устабашија на берберите, Аце – устабашија на казаниите, Наум-страфаљигјата, еден од чуварите на грнчарскиот печат, Х. Петко, Димче Бучукот – устабашија на лебарите и уште многу устабаши и трговци⁶.

И додека кај занаетчиите немало двојба по прашањето на еманципација од грчката патријаршијска доминација, кај угледните браќа Робеви, Димко Ацев, Ноне, браќата Коканчевци, Унка и некои други, во прво време постоела извесна резервираност по споменатото преродбенско прашање во градот. Меѓутоа започнатиот бран на осамостојување најубаво се гледа во изградбата на црквата Света Недела, која на 13. X 1863 година била осветена од грчкиот митрополит Венедикт кур枷⁷ (Св. Недела), а наредната година била зографисана. Зографисувањето било извршено со средства на еден од еснафите, т.е. курчикиот, чии членови, занаетчици, благодарение на тогашниот начин на облекување, имале солидна работа и приходи.

⁵ Дописка од Битола за весникот „Турција“ (Цариград, бр. 27, од 08. I 1866 г.), „Македония“ – Сборник от документи и материјали, София 1978.

⁶ Ibidem

⁷ При конзервацијата во 1975 година, на пандантифот од јужната страна откриен е и следниот текст на грчки јазик: „τὸ στόλο... ΤΣΝΑΦΙ ὁν ΓΥΝΑΡΑΔΩΝ 1864: βαγους; 20“. На западниот дел од куполата, пак на грчки јазик, бил испишан следниот текст. „За спомен и со средство на еснафите на курчиите.“

Горѓи Димовски-Цолев, *Стремежите и борбата на битолското граѓанство за еманципација од тајниот патријаршијски доминантен домен*, Зборник: Школството, просветата и културата во Македонија во времето на преродбата, МАНУ Скопје, 1979, стр. 407, ф. 44 и 45.

Во слична насока биле напорите и ангажирањето да се отвори народно училиште во кое наставата да биде на народен јазик⁸.

По изградбата и зографисувањето на црквата Света Недела и натаму биле собирани доброволни прилози за иконостасот и зографисување на внатрешниот дел на црквените простории. Во тие акции еснафите пак се покажале како донатори. Овојпат биле донирани средства за зографисување на фреските: „Средба Господова со Св. Трифун“ и „Св. Константин и Елена“.

Првата фреска се наоѓа лево од влезната врата и е во големина од 122 x 176 см. На неа стои текстот: „Приложный еснафъ бавчаній“. Другата фреска се наоѓа на западниот ѕид и е во големина 136 x 190 см. Во долниот средишен дел од фреската стои следниот текст: „скучлены џенцина еснаф тутунџи“. Колкави биле сумите за зографисувањето на споменатите фрески не и е познато.

Народната лавина што започнала не се запрела само на споменатите дејности. Во 1869 година македонските христијани од Битола конечно се отцепиле од патријаршииската општина и формирале своја посебна општина. Во таа голема преродбенска акција главно учество зеле видни граѓани на Битола, како што биле: д-р Константин Мишајков, Димко Радев (Димко-паша), Димитар и Никола Робеви, а од еснафите споменатите уставашки на казандискиот, берберскиот, чохацискиот еснаф и други еснафи. Еснафите и во оваа прилика ја поддржале акцијата за своја посебна општина со своите 11 печати. Тоа биле јогуртчишкиот, воденичарскиот, калајдискиот и други еснафи. Самото одвојување не било само некаква манифестација, туку и активно делување во училишниот и црковниот живот. Така со парите собрани како доброволни прилози од поединци, но и од еснафите, како и со лични средства на д-р К. Мишајков, била купена една стара турска зграда од некогашниот Пипер ан. Истиот како трошен бил уриат, а на половината од плоштадот било изградено машкото и женското училиште. По кусо време на другата половина од плоштадот била изградена новата црква Света Богородица, за што иницијатива пак покрспале еснафите. И овојпат, покрај поединци, битолски еснафи се јавуваат како донатори во самата градба. Така, на пример,

⁸ По однос на годината на отворањето на училиштето, кај разни автори постојат различни години: 1863, 1865, 1866, 1869.

бавчанцијскиот еснаф донирал 1.274 гроша, касапите 730, бакалите 710, берберите 660, фурнациите 350, прематарите 220 гроша и сите трговци 175 гроша, или вкупно битолските еснафи донирале 4.119 гроша. Со големи напори, бидејќи била градена без дозвола и со големи пречки од страна на грчкиот митрополит, црквата Света Богородица била изградена во 1870 година. Истата година била создадена и Бугарската цариградска егзархија како врховна бугарска црковна институција.



Црквата „Св. Богородица“ изградена во 1870 година

Битолското христијанско население и општина, кои уште во 1869 година се беа издвоиле од гриската општина, решиле да ја признаат како своја, црковна власт на Бугарската егзархија. Со тоа во Битола и официјално христијанските еснафи се поделиле на „грчки“ и „бугарски“, според признавањето и припадноста на една од овие две верски институции.

Така, покрај турски и еврејски, во Битола сега нема христијански, ами грчки и бугарски еснафи. Сите тие пред властта настанувале единствено за нивните потреби, меѓусебно не се делеле. И во

натамошните донаторства христијанските еснафи ја држеле сокој по-себно својата црковна определба. Така во новосоздадената црква Света Богородица неопходно било внатрешно да се оплемени со фрескоживопис. Меѓутоа некогашните традиции се измениле. На-место сидовите да бидат украсени со фрескосликарство (како што беше случајот со црквата Света Недела), тоа место сега им било отстапено на иконографијата и иконостасот.

И при овие ликовни промени битолските еснафи не изостанувале со своето донаторство. Сега „...вернициите се насочуваат кон источниот дел на храмот и иконосистасот, сконцентрирани кон чинот на богослужбата и литургијата. Но, и покрај тоа, врз сидовите често се поставуваат икони од голем формат.“⁹


Такви големи икони и денес постојат во црквата. Тие денес се распоредени по следниот редослед: при главниот влез од тремот во храмот, лево од влезната врата, е поставена иконата со натпис „Благовештение Богородиц“, во формат 87 x 140 см. На долниот дел од иконата, во левиот агол, стои натпис: „Приложение отъ еснафъ бочварски 1874 Маја 28“.

Симетрично на оваа икона, само поставена десно од влезната врата во храмот, стои иконата врз чиј горен дел со старословенски букви е напишано: Рождество Бди, во формат 88 x 140 см.. Најдолу е сместен текст за донаторот кој гласи: Приложение отъ Еснафотъ чесменски 1873.



Икона „Благовест“ дар од Бочварскиот еснаф 28-V-1874 г.

⁹ Роберт Михајловски, *Храм Пресвета Богородица*, Битола 1994., стр. 28.



Икона „Рождество на Богородица“
дар од Чешимецкиот еснаф 1873 г.

рот: Еснафъ Ханџиски¹⁰ подарява да 8шевни споменъ 1896 преповена 1924.
Оваа икона ги има димензиите 89 x 130 см и с врамена во рамка со
мопнис убав даборез.

Десно од влезот во храмот, по сидот, има четири големи икони од кои една (третата по ред, бројќи од влезот налево) с подарок од касапскиот и меанџискиот еснаф. Иконата е со димензии 88 x 134 см со следен текст: „Вознесение Христово“ горе и долу Иждивленемъ

Во внатрешниот дел на храмот, покрај иконостасот и по сидовите, има повеќе големи икони. Веднаш лево од влезот па сè до иконостасот, има три големи икони, од кои втората и третата се донирани од лебарскиот (фурнацискиот) и ханџискиот еснаф. На овие икони, со димензии 62 x 130 см, со старословенски, но и современи кирилични букви, стојат следните текстови: Огњенское вошествие Св. Пр. Илија. Приложи-
ха Еснафъ Хлебарски Георги Иованъ Спиро Пено Мате Никола Неделко Транко Георги Тодор Љигеле Трайко Цветанъ Никола Транко Йандонъ спи-
ро терно Лазо В.П. 1896 Септември 25.

Другата икона (всушност третата) го има следниот текст: Воздвижение честнаго и живо-
творящего креста Господа. Долу

вообичаениот текст за донато-

¹⁰ Роберт Михајловски ис с прецизен кога го одредува донаторот на иконата па се добива впечаток дека тоа е лебарскиот еснаф. Види: Роберт Михајловски, *Храм...* стр. 31.

Достойно Именииχъ Механджискаго и Касапскаго Българскиχъ Еснаф. Въ споменъ ихъ и Родителей ихъ 1873 Ноемв : 5 :¹¹.

Просторот од целиот сид е зафатен од иконостасот. Според некои првобитниот иконостас бил многу едноставен и на него биле поставени четири големи икони, и тоа токму оние подарени од битолските еснафи¹². Денес истите икони имаат друг распоред во храмот.

Свртувајќи се кон спротивниот сид од влезот на храмот, веднаш се соочуваме со владичкиот престол и внатре, во неговата внатрешност, има поставено икона со димензии 69 x 100 см чиј наслов не се гледа, но содржината е Исус Христос на престол. Во подножјето на иконата стои текст: „Приложение отъ Еснафъ Ілваџиски Во лета 1875 23.¹³

Во продолжение на истиот сид има уште четири големи икони од кои последната е подарок од самарџискиот еснаф. Иконата има димензии 88 x 134 см и го претставува ликот на св. Спиридон за што сведочи насловот: Свти Спирідон и како што е вообичаено во делниот дел стои текстот Приложение отъ Еснафъ Самарџиски 1873 јакт 3.

Роберт Михајловски, кој го проучувал живописот на храмот Св. Богородица, смета дека: „...авторот на овие икони бил добар познавач на новозаветните иконографски шеми со усет за колорит“.¹⁴ Во одредувањето на уметникот Михајловски смета дека на дел од нив автор е Димитар Андонов Зограф, кој живеел во село Магарево и забележал голема активност низ црквите во селата: Гопеш, Магарево, Граешница, како и во други градови и села во Македонија. Авторот на другите икони не ни е познат.

Покрај споменатите подарени икони „Огнено возшествие на Свети пророк Илија“ од лебарскиот еснаф, од истиот постои и друга забележана донација во манастирот Св. Јован Претеча во село Слепче, Демир Хисар, за која во Слепченскиот споменик од 1792 – 1832 година (три тефтери), со 190 листови „...на страница 58... на трећиот лист“ (стои, б.м.) Хеснаф од Битола екмекчи (лебари,

¹¹ Оваа икона кај Р. Михајловски, *Храм...* стр. 28, с насловена како „Собор на архангелите“ и е без ознака на донаторот.

¹² Роберт Михајловски, *циц. дело*, стр. 30.

¹³ Од за нас испознати причини Р. Михајловски оваа икона не ја регистрирал.

¹⁴ Роберт Михајловски, *циц. дело*, стр. 30.

б.м.) Неделко Кузман Костадин Димитриу Трїе Марко Илиа оши
йоклонии за евангелието со сребро за вечна љамеји нихна“¹⁵.

Покрај споменатите донаторства на битолските еснафи, ќе на-
ведеме и други видови донаторства. Тоа било редовна појава за време
на големите христијански празници Божик и Велигден да им се помага
на бедните сограѓани како и тие би ги прославиле празниците по-
достоинствено. Таквите донаци биле редовни и кај двата битолски
христијански еснафи, односно кај таканаречените „грчки“ и „бугар-
ски“, кои своите донаци ги спроведувале пак преку црквата, но од-
воено. Така традицијата да се помагаат сиромашните семејства се
задржала, со една нагласка дека сè до поделбата помошта била пре-
тежно хуманитарна, додека со засилување на пропагандите, помошта
добивала специфичен пропаганден карактер. На пример, во 1887 годи-
на, за Велигден, 21 битолски еснаф дале помош од 800 гроша, а во 1889
година исто толку.

„Прави вивечайшок фактишок меѓу еснафите кои давале помош се
споменуваат и шакви кои припаѓале на езгархиската страна. Тие биле
заведени под името – вулгаробахчеванции, вулгаромеханиции итн.“¹⁶.

Благодарение на донаторствата во буџетот на црквата Св. Ди-
митриј ставката „приходи“ од помош во 1859, 1860, 1861 година итн.
„...стапи на прво место од занаетчиите и трговците. Исто шака
стапи и стапката 'подароци' во 1879, 1881 и други години“¹⁷.

Во донаторствата е забележан и подарокот што го дале есна-
фите за купување на епитафот на Св. Димитриј, и тоа кондурациски-
от еснаф дал прилог 327 гроша, трговскиот еснаф 2.670 гроши и уште
еден друг еснаф 1.635 гроша¹⁸.

Приказов не претендира да даде некаква исцрпност по праша-
њето на еснафското донаторство во Битола. Написов повеќе има за
цел да ја начне темата за која поопстојно ќе се пишува.

¹⁵ Ванѓелко Лозановски, *Следбенскиот книжевно-уметнички центар*, Битола 1987, стр. 56;
Боро Мокров, *На марѓините на стапките словенски ракописи*, Историја, V/1, Скопје 1969, стр. 177;
Вера Антиќ, *Битола во ракописната традиција* Прилози, 16, Битола 1971, стр. 87.

¹⁶ Крсте Битоски, *Прилог кон проучувањето на битолскиите еснафи и нивната општествена
улога во XIX в.*, Гл. ИНИ, X/1, Скопје 1966, стр. 157.

¹⁷ Ibidem, стр. 158.

¹⁸ Ibidem, стр. 158.

Кочо СИДОВСКИ

Стопанскиот развој во Битола и Битолско во последните децении на XIX век

По Берлинскиот конгрес (1878) Македонија станува гранична област на Османлиската Империја. Заедно со Косово, Метохија, Санџак и Албанија, таа претставува само еден клин во Балканскиот Полуостров. Османлиските поседи во Европа се чувствително намалени (по Карловачкиот мир од 1699 година изискуваат 15.454 квадратни милији, а по Берлинскиот конгрес спаѓаат на 4.449 квадратни милији¹). На пространство од 168.563 км², колку што зафаќа континентална Европска Турција, во 1883 година има 5.305.946 жители, или 26 на 1 км², додека во 1893 година 5.600.000 жители, односно 33 на 1 км²².

Покрај тоа во Османлиската Империја настануваат и други економско-политички промени. Со отстранувањето на тимарско-спахискиот систем (1839, 1856) се создаваат нови аграрни односи, се проширува чифлигарството, а во врска со тоа се засилува движењето на населението од село в град, односно од земјоделство во други стопански дејности.

¹ Н. Миховъ, Населението на Турция и Блгария презъ XVIII и XIX в., София, 1924; I. II, 123.

² М. Димитриевић, *Привреда и прехвата у Новој Србији*, Београд 1913. За површината на Европска Турција пред 1912 година дава 167.000 км².

Како последица на настанатите измени во аграрните и општествено-економските односи, доаѓа до промени во структурата на населението.

Продолжува процесот на зголемување на градовите што отпочнал во почетокот на XIX век.

Со порастот на градовите во Македонија растат и потребите на населението како за земјоделски, прехранбени, така и за индустриски стоки.

Релативно зголеменото земјоделско производство и развиенниот промет барал и соодветен сообраќај, што пак обратно влијае на производството и прометот.

Што се однесува до подготовките за изградбата на железничката линија од Битола кон Солун, може да се каже дека концесијата за изградбата на железничката линија Солун – Битола му била дадена во 1890 година на Алфред Каула од „Дојче банк“. Компанијата на која ѝ била отстапена концесијата за градење и експлоатација на оваа линија во траење од 99 години била наречена *Друштво на Отоманската железница Солун – Битола*³.

Турската влада на компанијата за изградба на линијата Солун – Битола ѝ дала гаранција на бруто приходите од 14.300 фр. по 1 км. и година. За таа цел бил одреден десетокот од Битолскиот и Солунскиот сандак⁴.

Веќе во почетокот на 1891 година Друштвото располагало со капитал од 10.000.000 фр. Управниот одбор бил составен од: Каула, Евгенија Гутман, д-р Сименс, директорот на „Дојче банк“, Ото Кулман и Берtrand. Вкупниот капитал вложен во оваа железница изнесувал 10.000.000 во акции и 60.000.000 фр. во обврзници⁵.

За самото предавање на линијата Солун – Битола во јавен сообраќај во писмото на францускиот конзул во Солун, од 15 јуни 1894 година, стои:

„Една техничка комисија сосоставена од 5 членови, под претседателство на Хајрудин-беј, генерален директор на Железниците

³ *Историја на железниците во Македонија 1873 – 1973*, Скопје 1973, 30.

⁴ Ibidem, 31.

⁵ Ibid.

при империјарското Министерство за претовари и јавни работи, дојдатува во Солун на 12 о.м. за да ги прими градежните работи на железничката линија којашто ја поврзува мојата резиденција со Битола. По извршената инспекција која тешкушто беше спроведена, линијата е предадена на јавноста, а сообраќајот на возовите започна вчера (14 јуни 1894 година)“⁶.

По пуштањето во сообраќај на линијата Солун – Битола, правото на експлоатација ѝ било отстапено на компанијата на Ориенталните железници, т.е. на онаа компанија што ја експлоатирала првата македонска линија. Според тоа организацијата на службата и начинот на експлоатацијата биле исти како кај линијата Солун – Скопје – Митровица.

Во прво време сообраќал еден мешовит воз кој од Вертекоп за Битола, поради некои тешкотии, се разделувал на патнички и товарен. Уште во почетокот на експлоатацијата на оваа линија се појавиле некои специфични тешкотии. Имено самата природа на теренот во овој дел на Македонија ги принудила градителите на линијата да прават големи заобиколувања. Поради тоа растојанието од Битола до Солун, кое изнесувало 160 – 170 км, по железничката линија изнесувало 219 км. Тоа значело дека тарифниот систем по единичен километар значително ги зголемувал трошоците.

Населението на Битола, познато по својата штедливост, повеќе прифаќало да патува два дена до Солун на коњ со кирија од 30 гроша, отколку со железницата зашто требало за III класа да плати 72 златни гроша. Се разбира, со железницата до Солун се патувало за нешто повеќе од 10 часа (просек 21 км/ч), но затоа пак во цената имало голема разлика. Исти несразмерности се појавиле и во стоковниот сообраќај, особено кога се работело за помали количества. За превоз на поголеми количини, за полни вагони, или барем за над 5.000 кг., условите биле пополовни. Особено биле поволни условите за увозните стоки. Имено, дотогаш кираџиите од Солун до Битола наплатувале 40 – 50 гроша по товар, а од Битола за Солун само 20 – 25 гроша. Според конвенционалните тарифи воведени од Источните

⁶ Id., 39.

железници, за стоките само од Солун за внатрешноста цената на превозот достигнува до 6 пари по тон и километар, додека пак според специјалните тарифи кои важеле за кон Солун, цената не можела да оди подолу од 8 пари по тон и километар⁷.

Треба да се напомене и тоа дека возот од Солун за Битола тргнувал наутро во 07,00 часот, а пристигнувал вечерта во 17,51 часот, додека од Битола за Солун тргнувал наутро во 06,40 часот и во Солун пристигнувал во 07,32 часот. Цената на билетот од Битола за Солун за прва класа изнесувала 148,5 гроша, за втора класа 110 гроша, а за трета класа 71,5 гроша⁸.

Покрај изградбата на пругата Солун – Битола, постоел и проекти за изградба и на други железнички линии, Тука би го спомнале планот за изградба на пруга од Битола до јадранскиот брег, а која би се надоврзала на веќе изградената пруга Солун – Битола. За реализација на оваа идеја османлиската влада ѝ дала налог на „Дојче банк“, на која ѝ била дадена и концесија за изградба и експлоатација на линијата Солун – Битола⁹. Со поморската линија Бриндизи – Драч ќе се засилел трговскиот интерес како за Османлиската Империја, така и за Италија. Постоеле проекти и за железнички линии од Битола за Јанина и Превеза, со крак за Валона. Постоел и план за изградба на железничка линија која би била од голем интерес како за Битола така и за османлиската влада, а која би се состоела во поврзување на Битола со Велес, преку Прилеп, станица од линијата Виена – Солун кој би ги ставил овие места во директна врска со Централна Европа без да се патува за Солун. Овој железнички крак од околу 60 километри (според тогашните проценки, б.м.) би имал голема стратешка важност бидејќи би служел за побрз транспорт на воени трупи од овој крај за Скопје и за северните граници и тогаш Битола повторно би била седиште на командата на Третиот армиски корпус, подобро од Солун, место надвор од центарот. Но италијанскиот конзулат оцнувал дека овој проект би се реализирал во подалечна иднина¹⁰.

⁷ Ib., 69.

⁸ Ib., 71.

⁹ Vico Mantegazza, L' Albania, Roma 1912, 166.

¹⁰ Bollettino del Ministero degli Affari esteri. Maggio 1902. Turchia, Il Vilajet di Monastir. Rapporto del Cav O. Gaetani d'Aragona Di Castelmoła. R. Consolle in Monastir. Roma 1902, 339.

На линијата Солун – Битола во 1900 година се превезени 112.300 патници и 63.102 тони стока, за што се наплатени 186.372 турски лири. Во 1905 година се превезени 161.383 патници и 83.619 тони трговска стока, за што се наплатени 90.917 турски лири¹¹.

Стопанството, а особено трговијата, барале кредит. Поради тоа, по своето основање во 1863 година, Отоманската банка отворила свои филијали во Солун, Битола и Скопје. Потоа се организираат и други кредитни институции со домашен и странски капитал. Во 1906 година во Битола своја филијала отвора и Солунската банка. Во 1908 година Зиратната банка отвора своја филијала во Битола¹².

Нараснатите потреби на населението, како што се гледа од по-горе изложеното, занаетчиското производство не можело да ги задоволува. Еснафските стеги на градското стопанство, занаетчиството и трговијата во втората половина на XIX век слабеат. Гедикот, т.е. правото да се отвори дуќан само на она место каде што постоел таков и порано, не важел повеќе. Правата што ги добивале странците со договорот помеѓу Високата порта и западните сили од 1868 година, да можат да купуваат и да владеат со своите имоти, влијаја да се прошири тоа и на османлиските поданици. По Кримската војна сè повеќе се внесуваат странски стоки. Забрзано се одвива акумулацијата на домашниот и сè повеќе навлегува странскиот капитал. Се формира внатрешен пазар и стоковно-паричните односи земаат замав. На таков начин капитализмот и капиталистичките односи во втората половина од XIX век постепено се пробиваат во стопанството на Македонија.

Како резултат на овој процес, во втората половина на XIX век, во големите градови Солун, Битола, Серез, Скопје и други, се создаваат бројни гросистички групи на домашни и странски трговци. Тие имаат врски со сите западноевропски земји и стоковната размена добива големи размери.

Оттаму голем дел од домашниот капитал што е пласиран во индустријата води потекло од трговска дејност. Трговскиот капитал најчесто бил пласиран во онаа индустриска гранка чии сировини биле предмет на трговската дејност.

¹¹ Лазар Стојков, *Предусловије и развиитокот на индустриската во Македонија од втората половина на XIX век до 1912 година*, Г ИИИ Скопје. I(2) 1957, 60.

¹² Ibidem 61.

Што се однесува до странските капиталисти, тие во Македонија биле заинтересирани: 1) за пазарот, т.е. за пласманот на своите индустриски производи; 2) за сировините што ги нуди Македонија и 3) за пласирање на своите капитали.

При барањето сировини, освен од земјоделските производи, странскиот капитал бил заинтересиран и за рудните богатства на Македонија, во што го пласира својот капитал и доаѓа до сировини за својата индустрија. За рударството почнува да се интересира и домашниот капитал.

Покрај другите причини за развивањето на рударството пречела и турската управа. Концесија давала тешко, или воопшто не давала. Таков бил случајот со рудниците за јаглен близу до Битола¹³.

Зголемената побарувачка на индустриски стоки и релативно добрата сировинска база влијаеле за создавање на индустријата во Македонија. Нејзиното појавување датира уште од средината на XIX век.

Друг по важност индустриски центар во Македонија, по Сопун, бил Битола. Овде постоеле повеќе претпријатија.

Во селото Магарево, Битолско, постоела фабрика за гајтан, клапни и штофови, сопственост на Стерио Пикули, а основана во 1890 година. Фабриката се движела на турбина од реката Драгор. Претпријатието изработувало околу 2.500 кг штоф, 12.800 кг клапни, околу 9.000 кг гајтан и 2.500 кг појаси. За производство била употребувана волна, и тоа 12.800 кг, а остатокот се носел од странство. Во фабриката биле вработени 800 работници¹⁴. 50% од производството било пласирано во Албанија¹⁵.

Текстилната фабрика во селото Дихово е подигната во 1886 година¹⁶, а престанала со работа во 1908 година. Таа имала камгарн-шпинерај со пет машини од по 134 вретена, штајхорн-шпинерај, две машини со по 160 вретена, четири механички разбои и 25 рачки. Произведувала: гајтан, шајак, појаси, фанели и др.¹⁷.

¹³ Ibid., 64.

¹⁴ Id., 68.

¹⁵ Теодосий Робсев, *Битола*. Македонски ѕредледъ, София, XII (1942), 73 – 74.

¹⁶ Лазар Соколов, оп. cit., 68.

¹⁷ И. Г. Сенкевич, *Кон прашањето за економскиот развијаток на Битолскиот вилаџ во 80-90-тиите години на XIX век*, Г ИИИ, Скопје, XI/III (1967), 184.

Кон постојната фабрика за волнени гајтани во селото Дихово е додадена и една друга со помали размери. Годишниот обрт на овие две фабрики достигнува 10.000 лири. Фабриката во Дихово годишно обработувала околу 50.000 оки домашна и увозна волна и своите производи ги продавала во разни провинции на Османлиската Империја, делумно и во Грција. Покрај гајтани кои порано се набавувале од Источна Румелија, таа започнала да произведува и шајак за европските костуми на градското население.

Треба да се спомене дека во текстилната фабрика во Дихово биле вложени големи инвестициони средства (околу 15.000 златни турски лири). Во тоа време таа сума претставувала големо богатство и тешко можел да се најде капиталист што сам би инвестиiral толкава сума во едно претпријатие. Затоа при основањето имало потреба да се здружат повеќе трговски капитали. За таа цел се оформило акционерско друштво што ја финансирало изградбата. Главни акционери биле: Ѓорѓи Иконом, Михаил Коринти, Никола Никаруш, Ѓорѓи Анести и Јанко Данабаш, сите трговци од Битола. Фабриката функционирала на воден погон, а во случај на недостиг на вода во летните месеци, располагала со резервен парен погон. Производствениот процес бил составен на сосема модерна база, т.е. претпријатието имало своја предилница, ткајачница, одделение за бојадисување и сушилница. Главна сировина била волната. Повеќе се употребувала домашна волна, но за изработка на поквалитетни производи се увезувало волнено предиво од Англија¹⁸. Фабриката располагала со следните машини: 10 автоматски машини за штофови, 200 машини за штофови стар систем, 200 машини (чаркови) за плетење гајтан, 4 чешли за чепкање волна, 40 машини за плетење, 4 машини за предење, 1 машина за сортирање на волната, 2 парни преси за шајак. Во фабриката работеле околу 500 работници и тука била воведена поделба на трудот од повисок степен¹⁹. Се произведувале следните текстилни производи: разни волнени платови, шајак, чоја, појаси, гајтани, трикотажа (волнени фанели и чорапи) и друго. Од

¹⁸ Според раскажувањето на Стерио Пикули, бивш сопственик на фабриката за волнени платови и гајтани во с. Магарево. Коста Сидовски, *Текстилната индустрија во Н. Р. Македонија во периодот помеѓу двете светски војни*, Г ИИИ, Скопје II/1 (1958), 58 – 59.

¹⁹ Ibid.

произведените артикли 50% биле наменети за потребите на турската војска, а останатото производство се пласирало во поголемите градови на Балканот. Комерцијалната организација на претпријатието била поставена на современа основа, а продажбата била така организирана што во поголемите градови на тогашна Турција имало свои претставништва, и тоа во: Битола, Солун, Скопје, Истанбул, Смирна, Драч и др. Претпријатието постојано работело до 1915 година кога бугарските окупаторски власти ги демонтирале машините и ги пре-несле во Сливен и Габрово, Бугарија²⁰.

Покрај овие текстилни фабрики, постоеше уште три помали: онаа на Петар Бојадиев со 16 чаркови за гајтан и со два рачни разбои за клашни и шајак; потоа на Манче и комп. со 50 чаркови за гајтан и два механички разбои за појаси. Последната преработувала 60 – 65 тони волна.

Интересно е мислењето на италијанскиот конзул во Битола, О. Гаетани, за текстилната индустрија во Битола и Битолско. Тој, меѓу другото, вели:

„На речиси еден час оддалеченост од градот Битола, кон јапад, постојат неколку села близки едно до друго, нарекувани: Дихово, Нижбоголе, Трново и Маџарево, села населени со влашка националност и заедно имаат околу 15.000 жители. Овие мали места сместени на една пријатина и типична положија на подножјето на планината Пелистер, меѓу грандиозни водени каскади и балсамови борови и дабови шуми, се ценат на манифактурната индустрија на Битолскиот вилаш и воопшто Власите биле првиите, иако не исклучителни, иницијатори и производители на стомената индустрија која се состои во производството на една волнена ткаенина наречена шајак, а исто така тајнични ткаенини, чорапи, јажинија, шапчињи и покривачи сите од волна. За сепо ова постојат пет фабрики, од кои најважна е онаа во Дихово“²¹.

Покрај текстилни претпријатија, во Битола имало и други производствени капацитети.

²⁰ Ibid.

²¹ Bollettino del Ministero... op. cit., 11 – 12.

Парната мелница на Исмаил-наша е изградена во 1902 година во непосредна близина на железничката станица²². Парната мелница имала 6 цилиндри и капацитет од 10 тона за 24 часа. Имало уште дваесет и пет мелници со помал капацитет од пет тони дневно²³.

Пиварската индустрија на територијата на денешна Република Македонија датира уште од последната деценија на XIX век. Првата пиварница е подигната во 1890 година во Битола, Буковски Лозја. Меѓутоа поради исмање капитал и квалификувана работна рака, како и поради големата конкуренција од Солун, оваа пиварница престанала да функционира по неполни 5 години од нејзиното формирање. Кон крајот на XIX век во селото Магарево била изградена нова пиварница, но таа не била пуштена во погон од непознати причини²⁴.

Во Битола егзистирала и фабрика за бонбони и локум, сопственост на Петар Герасимов, основана во 1883 г.²⁵, а според некои други податоци во 1885 година²⁶. На почетокот се произведувало примитивно, без машини. Се произведувало само за потребите на месното население. Подоцна биле воведени некои машини кога производството и асортиманот се зголемиле, така што неговите производи се среќаваат не само во Македонија, туку се пласираат и надвор од неа: во Елбасан, Тирана, Драч, Солун, Виена и на други места. Основниот капитал на фирмата изнесувал 10.000 турски лири, а моторната сила 12 кс. Производството изнесувало 140 тони²⁷.

Во Битола постоела и една фабрика за преработка на кожи на браќата Сотирови со 12 работници²⁸.

Исто така треба да се спомене и постоењето на една фабрика за ќерамиди со погонска сила од 24 кс и капацитет од 8.000 ќерамиди дневно²⁹.

²² Коста Сидовски, *Преглед на прехранбената индустрија во НР Македонија 1912 – 1940 година*. Г ИИИ (Скопје), II/2 (1958), 82.

²³ Лазар Соколов, оп. cit., 68.

²⁴ Коста Сидовски, оп. cit., 100.

²⁵ Коста Сидовски, оп. cit., 97.

²⁶ Лазар Соколов, оп. cit., 68.

²⁷ Ibidem, 68.

²⁸ Ibid.

²⁹ Id.

Во градот постоеле и четири работилници за изработка на хартија за цигари³⁰.

Во 1854 година била изградена фабрика за ленено масло, но подоцна истата изгорела.

Покрај горното во Битола постоела работилница за намештај со погон на гас-мотор и неколку печатници³¹.

Во Битола постоела и една мала фабрика за сапун³².

Во продолжение би дале некои показатели коишто зборуваат за трговските операции во Битола и нејзината околина. Трговското движење на пазарот во Битола во 1899 година изнесуваше: за увоз 7.565.500 франци, за извоз 2.119.000 фр.; во 1900 г.: 7.045.150 фр. за увоз и 2.626.745 за извоз; во 1901 година: за увоз 7.506.830 фр., за извоз 2.642.750³³.

Извозот се состоел во житни култури, брашно, животински кожи, шафран, опиум, мак, тутун, солени риби од Охрид, лешници, шајак и волнени производи, што сè заедно оди во Солун и оттаму во различни земји³⁴.

Увоз – земји од кои се увезувало биле: Австроја, Германија, Англија, Белгија, Италија, Франција, Швајцарија, Грција, Србија, Бугарија, Романија и Холандија, а покрај нив и САД и Бразил. Италија, која во 1897 година тука внесувала стоки во вредност од 90.000 фр., во 1899 година внесла стоки за 296.550 фр., во 1900 год. за 241.285 фр., во 1901 г. има внесено за 385.929 фр., со едно зголемување од 145.000 фр. во една година. Така Италија, која претходната година го заземаше седмото место меѓу државите увознички во Битола, сега била на петто место заостанувајќи само зад Австроја, Германија, Англија и Белгија и надминувајќи ја исто така Франција³⁵.

Италија внесувала тука: ориз, сапун, масло, тестенини, сирење, луксузни вина, чоколадо, бисквити, прехранбени конзерви, јужно овошје, лскови и фармацевтски производи, кибрити, кожи, памучна

³⁰ I.

³¹ I.

³² Bollettino del Ministero... ip. cit., 342.

³³ Ibidem.

³⁴ Ibid.

³⁵ Id., 342 – 343.

преѓа, манифактурни производи од памук и лен, волнени преработки, производи од свила, разни ситничарски стоки, стакларски производи, бои, врвци, хартија за пишување, хартија за амбалажа и за цигари, цемент, стакло и др. Италијанската трговија во оваа последна година е зголемена кај производите од јужното овошје, стоките од свила, памучното предиво, памучните производи и слични производи и започнувала да внесува стакло и тестснини. Меѓутоа постојат други производи, како што се: кафето, ткаенините за облекла, готовите алишта за мажи и жени, шапки за жени и деца, мебел од дрво итн. со кои Италија би можела да се бори особено со Австрија која е главен доставувач на такви производи на овој пазар. Конзулот О. Гаетани вели:

„Со оглед на тоа што Битола ѝо железнички јати била поврзана само со Солун, од каде доаѓаат овде стоки, а европската трговија се служела со поморскиите јатишија со оглед на тоа што тие биле икономични од оние железничкиите. Како последица доаѓало дека италијанскиот внос може да се заштити од странската конкуренција со посредство на италијанскиите бродови кои пристигнуваат во Солун од: Ценова, Ливорно, Неапол, Палермо, Месина, Катанија, Венеција, Анкона, Бари, Бриндизи како што штаму (Солун, б.м.) пристигнувале странски стоки од: Трсиј, Риека, Марсеј кои биле со подеднаква оддалеченост и безмалку иденитичен трошок за трансборд. Меѓутоа на италијанскиите експортери ќе им треба и голема активност и голема трговска коректиносц: испраќање на стоките добро амбалажирани и, сообразно на мостирите, испраќање на добра стока, а не оштадокот од магацините, со претпоставка дека имаат работи со диви земји, меѓутоа треба да мислат дека треба да ја победат странската конкуренција.

Пазарот во Битола е досега добар и може да биде едно отворено боле за италијанската активност. Можат да се испраќаат стоките во Солун каде овдешиите трговци мислат да ги преземат првиот илакањето на фактуриите, но подобро е да стапат во директни односи со оние кои не сакаат да се служат со претпоставниците на италијанскиите куки во Солун за да немаат бескорисни и скапи посредници³⁶.

³⁶ I., 343.

Платите на земјоделските работници

Дневниците на земјоделските работници осцилирале помеѓу 4 и 8 пијастри, рамно на 0,85 до 1,70 фр. во пролет, додека во лето тие изнесувале од 7 до 10 пијастри, или 1,50 до 2,10 фр. Жените воопшто заработкаше од 2,5 до 6 пијастри, или 0,50 до 1,25 франци дневно; децата заробуваше од 1 до 2 пијастри, или 0,20 до 0,40 франци дневно³⁷.

Дневници

Дневните затработувачки на работниците во градот можат да се одредат отприлика така, имајќи предвид дека вредноста на пијастрата во градот осцилираше од 0,20 до 0,21 франк.

| <i>Вид на работници</i> | <i>во пијастри</i> | <i>во франци</i> |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| претприемачи на сидари.. | 12 – 15 | 2,50 – 3,15 |
| сидари..... | 7 – 10 | 1,50 – 2,10 |
| физички работници..... | 4 – 6 | 0,85 – 1,25 |
| дрводелци..... | 8 – 13 | 1,70 – 2,70 |
| сликари..... | 8 – 27 | 1,70 – 5,70 |
| чевлари..... | 5 – 10 | 1,05 – 2,10 |
| шнајдери..... | 3 – 10 | 0,60 – 2,10 |
| сарачи..... | 1 – 4 | 0,20 – 0,85 |
| бербери..... | 3 – 4 | 0,60 – 0,85 |
| фурнации..... | 2 – 5 | 0,40 – 1,05 |
| кочиици..... | 5 – 6 | 1,05 – 1,25 |
| колари..... | 3 – 5 | 0,60 – 1,05 |

| <i>Вид на работници</i> | <i>меседии</i> | <i>франци месечно</i> |
|-------------------------|----------------|-----------------------|
| градинари..... | 2 – 4 | 8,40 – 16,80 |
| кувари..... | | 40,00 – 60,00 |
| куќни помошнички..... | | 8,40 – 16,80 |
| трговски помошнички.... | | 7,00 – 40,00 |

³⁷ I., 344.

Прехранбени артикли – цените на прехранбените артикли се следните:³⁸

| <i>Вид артикл</i> | <i>цена во франци</i> |
|---------------------------|------------------------------------|
| леб | 0,20 – 0,35 за 1 ока |
| говедско месо | 0,45 – 1,00 за 1 ока |
| овчјо месо | 0,40 – 1,00 за 1 ока |
| свињско месо | 0,65 – 0,85 за 1 ока |
| кафе | 1,50 – 2,00 за 1 ока |
| шекер | 0,50 – 0,55 за 1 ока |
| домашно овчјо масло | 1,50 – 2,50 за 1 ока |
| компир | 0,15 – 0,25 за 1 ока |
| грав | 0,20 – 0,30 за 1 ока |
| леќа | 0,30 – 0,40 за 1 ока |
| ориз | 0,50 – 0,80 за 1 ока |
| тестенини | 0,85 – 1,00 за 1 ока |
| петролеј | 0,20 – 0,30 за 1 литар |
| зејтин од Лука | 2,50 канта од 1 литар |
| домашно вино | 0,30 – 0,60 за 1 ока |
| кравјо млеко | 0,30 – 0,50 за 1 ока |
| којјо млеко | 0,15 – 0,25 за 1 ока |
| пиле | 0,30 – 0,60 за 1 парче |
| кокопика | 0,50 – 1,20 за 1 парче |
| езерска риба | 0,40 – 1,60 за 1 ока |
| овошје | 0,10 – 0,70 за 1 ока |
| домашно сирење (кашкавал) | 1,00 – 2,00 за 1 ока |
| пресно сирење | 0,30 – 0,80 за 1 ока |
| солено сирење | 0,50 – 0,80 за 1 ока |
| брашно | 0,25 – 0,50 за 1 ока |
| сапун | 0,60 – 1,00 за 1 ока |
| дрвен јаглен | 0,05 – 0,07 за 1 ока |
| дрво | 0,01 – 0,02 за 1 ока ³⁹ |

³⁸ I., 344 – 345.

³⁹ 1 ока = 1,2 кг.

Наемници

Висината на наемните во Битола е доста скапа. Една мала куќа од неколку соби се издава од 20 до 50 франци месечно; еден вообичаен апартман се издава од 100 до 200 франци месечно.

Служби и банки

Во Битола, како и во сите главни центри на вилаетот, постои турска поштенска и телеграфска служба и една филијала на банката од Солун⁴⁰.

Стопанскиот развиток на Битола и Битолско во последните децении на XIX век беше детерминиран од општиот развиток на Македонија како провинција во рамките на Османлиската Империја. Со порастот на градовите во Македонија, растат и потребите на населението како за земјоделски, прехранбени, така и за индустриски стоки. Во Битола и Битолско беа изградени производствени капацитети од текстилната индустрија, прехранбената индустрија, потоа претпријатија за преработка на дрво, за изработка на ќерамиди, сапун и др. Силен импулс за развитокот на трговијата дава и пуштањето во промет на железничката линија од Солун за Битола, со што се олеснува превозот на стоки и луѓе во овој дел на Македонија.

⁴⁰ I., 345.

Кочо Сидовски


СТОПАНСКИОТ РАЗВИТОК НА БИТОЛА И БИТОЛСКО ВО ПОСЛЕДНИТЕ ДЕЦЕНИИ НА XIX ВЕК

Резиме

Општата економска и политичка ситуација во европскиот дел на Турција, во која влегува и Македонија, го детерминираше и стопанскиот развиток на Битола и Битолско. Со порастот на градовите растат и потребите на населението како за земјоделски, прехранбени, така и за индустриски стоки. Тоа ја обуслови потребата во Битола и Битолско да се изградат претпријатија за изработка на текстилни, прехранбени и други производи кои беа како за локална употреба, исто така и за извоз. Сето ова придонесе и за развитокот на трговијата, меѓутоа силен импулс врз неа извршило и пуштањето во промет на железничката линија од Солун за Битола во 1894 година, со што се олеснувал превозот на стоки и луѓе во овој дел на Македонија.



ДОДАТОК



Проф. д-р Јове ДИМИТРИЈА ТАЛЕВСКИ

Промотивна реч

Почитувани дами и господа, драги сограѓани,

Зборникот „Битола низ вековите – доселувања и доседеници“ е седми по ред на популарната јавна трибина, единствена од ваков вид во Македонија. Веројатно само во град со богата традиција можеше да се покрене и секоја година да се одржува во живот средба на која, од една страна учествуваат научници за да ги искажат сознанијата за својот град, а од друга страна со голем интерес ја следат граѓаните на истиот град кои истовремено даваат свои прилози во дискусиите.

Постои една значајна разлика меѓу претходните и оваа, седма по ред, јавна трибина. Во претходните се третирал само по еден век, додека, како што е најавено во воведот на Зборникот, XIX век ќе биде третиран преку повеќе поттеми.

Нема сомнение дека XIX век е најзначаен за развитокот на Битола. Од паланка со типично ориентален белег, со доминантно муслиманско население, станува средиште на воена и административна власт, центар на Румелискиот дел на Отоманската Империја. Големата концентрација на војска го инициира и поддржува економскиот подем, станува голем град со многу градски обележја, како и град средиште на многу конзуларни претставништва. Бегајќи од локалните осити, насиљници и експлоататори, голем број жители од околните села и градови се наслуваат во Битола менувајќи го ет-

ничкиот состав, со што започнала христијанизацијата и европеизацијата на Битола.

Токму тоа, „Доселувањето и доселениците“, е темата на седмата по ред јавна трибина и на Зборникот што го промовираме денес, а кој во себе ги содржи истражувањата на петте учесници.

Според воспоставениот обичај, на почетокот на Зборникот се дадени воведни забелешки од проф. д-р Александар Стерјоски за векот кој требало да се третира и за намерата следните трибини да му се посветат на XIX век.

Првиот, воведниот реферат на д-р Никола Димитров, содржи многу интересни сознанија црпени од обемна историска и друга литература, како и од архивите. Тој ги открива причините и последиците на миграирањето и доселувањата во Битола во XIX век. Приложени се статистички податоци за популациониот пораст на населението, поткрепени со табели и друг илустративен материјал, преку кои дознаваме како Битола ја менувала етничката структура и како се преобразува во центар на Балканот.

Во обемниот реферат на познатиот историчар од Битола, г. Георги Димовски-Цолов, под наслов „Генимаале“, е опфатено настанувањето и развојот на една од најразвиените христијански населби, настаната токму на почетокот на XIX век. Трудот го привлекува наплето внимание бидејќи за првпат се прави зафат да се реконструира настанувањето и животот на една населба, маала и тоа една од најразвиените. Црпејќи огромен материјал од историската литература, но и истражувајќи на теренот, Цолов формира продлабочена слика на оваа маала. Искористено е сè што можеше да се најде, користени се историски карти (мапи), народни песни кои се однесуваат на оваа маала или на жители на оваа маала, список на прекари, односно направен е пресек на еден одминат, но и денешен живот на ова позната битолска населба Генимале.

Комуната на Власите во Битола, нивниот придонес во развојот на Битола, а конкретно во подигањето на катедралната црква Свети Димитрија, е предмет на прилогот на г. Ристо Палигора. Тој многу придонесува во комплетрањето на сликата за етничките и други промени на градот со доселувањето на една економски моќна заедница – Власите. Тие му даваат посебен белег на градот и, практично најдоминантни се во централното градско подрачје и околу глав-

ната улица Широк Сокак, многу придонесоа во формирањето на новата градска матрица. Повеќето од нив: банкари, земјопоседници, трговци, занаетчи, угостители и производители, со своето присуство, однесување и градбите во кои живееле со своите семејства, насочија силна светлина кон појавувањето на новиот граѓански лик на Битола во рамките на деловните односи, културата и секојдневната комуникација. Влашката Маала и Влашката Чаршија биле меѓу најпознатите, а за нив се зборува и денес. Истовремено, Власите, како припадници на православната христијанска религија, дадоа многу значаен придонес во рехристијанизацијата на градот преку разни активности, донирања за подигање цркви и други објекти и за многу други верски потреби.

Следните два труда, оној на г. Максим Стојаноски и на г. Никола Миновски, се во прилог на веќе изградената слика за градот.

Првиот, Стојаноски, го открива охридско-битолското семејство Робевци, кое ќе остави белег не само во економскиот растеж на градот, туку и во случувањата на национален план. Тоа е влијателно семејство чии членови се лекари или трговци од висок ранг. Нивниот збор се слуша и многупати е клучен. Конечно требаше да се систематизира тоа што се знае и тоа го направи г. Стојаноски. Меѓутоа, како вистински научник, тој истражувал и на теренот и понуди многу нови и непознати сознанија.

За разлика од претходните учесници, господинот Никола Миновски се задржува само на една личност која е малку позната во нашата средина, а толку значајна – хуманистката Захарија Василева Шумљанска (1864 – 1937). Восхитени сме денес од познатата во целиот свет, нобеловката Мајка Тереза и од нејзиниот хуманизам. Во прилогот на Миновски се открива дека вакви жени постоеле и во минатото, ги имало и во Битола, а една од нив била токму Шумљанска. И таа целиот живот им го посветува на отфрлените, бедните, сираците и старците организирајќи добrotворни установи и во Битола и надвор од Битола. За жал битолчани малку знаат за неа и затоа прилогот на Миновски е во контекст на нејзиното откривање пред битолската и македонската јавност. Шумљанска конечно треба да влезе во нашето колективно памeteње и во вреднувањата на заложбите на поединците.

Зборникот има и додаток од два дела. Промотивната реч на Валентин Соклевски за шестиот Зборник и дискусијата на д-р Нико-

ла Христовски за миграциите на семејството Илиеви за време на Отоманската Империја.

Така со овој Зборник се добива една заокружена слика за дел од животот на нашиот град во XIX век на процесите на етнички план. Со зборникот број 7 не се одгатнати сите прашања, но опфатени се одредени содржини што значат и почеток на потемелни истражувања. Токму заради тоа организаторите ја имаат нашата благодарност. Желба на сите битолчани е ваквите средби да продолжат понатаму и да имаат успех како и досега.

Благодарам.

Александар СТЕРЈОВСКИ

Султанска дозвола за работа на битолчанец од 1851 година

Иако нашиот човек, за жал, не го цени и не го чува документот, сепак низ битолските домови често можат да се најдат архивски материјали од непроценлива вредност.

Деновиве еден таков откривме во домот на семејството на Евгениј и Андон Ристевски, потомци по мајчина линија на прочуеното битолско семејство Цали. Документот претставува дозвола (берат) за трговија од 1851 година даден на Теодос Цали.

Теодос Цали (1818 – 1897) е син на прочуениот битолски трговец Анастас Цали кој, по погромот на Власите од Москополе во почетокот на XIX век, се настанил во Битола. И тој е еден од ретките битолски трговци кои добиле дозвола (берат) за трговија надвор од Османлиската Империја. Датира од почетокот на февруари 1829 година. Преведена е и објавена е во публикацијата „*Турски документи за македонската историја, V, 1827 – 1839*“, во издание на Институтот за национална историја од Скопје од 1958 година, стр. 53 – 54. Во неа стои дека имал право да тргува со Европа, Персија и Индија.

Анастас имал три сина: Теодос, Ѓорѓи (кој подоцна станал инспектор на грчките школи) и Јован.

Од тројцата само Теодос тргнал по стапките на таткото, прифаќајќи ја трговијата како основно занимање. Живеел во денешната улица Белградска бр. 39. Негови непосредни соседи биле Робевци.

Имел две деца: синот Андон и ќерката Домника. Ќерката се омажила во семејството Робевци, за д-р Ангеле Робев.

И Теодос, како и таткото, добил дозвола за работа. Денес тој документ се чува во семејството Ристевски. Не е преведен и освен што се знае дека е дозвола за работа, за неговата содржина не можеме детално да говориме. Всушност тоа се два документа напишани со арапско писмо на пергамент.

Помалиот има димензии 75 x 55 см и е напишан со црно мастило. На горниот дел стои султанска туѓра, на долниот нечиток потпис. На заднината, со црно мастило, на грчки јазик, е забележано: „Дозвола за работи“. Стои и датумот – 30 април 1851 година.

Другиот, поголемиот документ, исто така е напишан со арапско писмо на пергамент. Употребено е наизменично црвено и црно мастило, при што еден ред е со едното, другиот со другото мастило. Има димензии 100 x 50 см. Записот на заднината е на грчки јазик и гласи: „Голем ферман издаден на Теодос А. Цали од Битола на 30 април 1851 година“.

Ја користам прилика да им се заблагодарам на Евгениј и Антон Ристевски за отстапувањето на документите за увид. Документите, инаку, имаат платнена футрола со запис на грчки јазик дека му припаѓаат на Теодос Цали.

СОДРЖИНА

Александар СТЕРЛОВСКИ

Вовед 5

Никола В. ДИМИТРОВ

Географско-историски преглед на стопанскиот подем
на Битола во XIX век 7

Роберт МИХАЈЛОВСКИ

Политичко-економската положба на градот Битола
во деветнаесеттиот век 33

Ѓорѓи ДИМОВСКИ-ЦОЛЕВ

Битолските еснафи како донатори 41

Кочо СИДОВСКИ

Стопанскиот развиток во Битола и битолско
во последните децении на XIX век 51

ДОДАТОК

Проф. д-р Јове ДИМИТРИЈА ТАЛЕВСКИ

Промотивна реч 69

Дискусија

Александар СТЕРЛОВСКИ

Султанска дозвола за работа на битолчанец
од 1851 година 73

Издавач:
Педагошки факултет – Битола
Библиотека: *Историски теми*

*

За издавачот:
Проф. Симеон СИЛЈАНОВСКИ, акад. сликар - декан

*

Одговорен уредник:
Д-р Александар СТЕРЈОВСКИ

*

Секретар на редакција
Гого СТЕРЈОВСКИ

*

Компјутерска подготвка
Пеце ИЛИЕВСКИ

*

Печати:
„Киро Дандаро“ - Битола
Тираж:
300 примероци

